



СЛУЖ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАР

1830
Službeni vesnik NRM

2

Skoplje

p. fa'

БИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни изданија број 101-13-602-32, за огласи 101-13-602-31.

Среда, 9 јануари 1963

БЕЛГРАД

БРОЈ 1

ГОД. XIX

Цена на овој број е 80.— дин. — Претплата за 1963 година изнесува 2.300.— дин., а за странство 3.300 динари. — Редакција: Улица Јована Гистик'а бр. 1. Пошта. Факс 226.— Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 51-661; Служба за претплата 51-732 и Продавна служба 51-671.

1.

Врз основа на членот 69 став 1 од Уставниот закон, а во врска со членот 2 точка 1 на својот Деловник, Комисијата за толкување на закони на Сојузната народна скупштина дава

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТОЛКУВАЊЕ

НА ЧЛЕНОТ 40 СТАВ 1 ОД ЗАКОНОТ ЗА НАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА НАЕМНИТЕ ЗГРАДИ И НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ

Според членот 40 став 1 од Законот за национализација на наемните згради и на градежното земјиште („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/58), по барање од поранешниот сопственик на национализирано неизградено градежно земјиште општинскиот народен одбор ќе му го даде тоа земјиште на користење заради подигање фамилијарна станбена зграда, ако според урбанистичкиот план или одлуката на народниот одбор што го заменува тој план може на тоа земјиште да се подигне таква зграда.

Одредбата на членот 40 став 1 на наведениот закон треба да се разбере така што народниот одбор на поранешниот сопственик национализирано градежно земјиште ќе му даде на користење заради подигање фамилијарна станбена зграда, под условите определени со законот, онолку од тоа земјиште колку, во согласност со урбанистичкиот план или со одлуката што го заменува тој план, е потребно за подигање и редовна употреба на фамилијарна станбена зграда, и ако тој веќе нема во сопственост максимум станбен простор што граѓанинот според членот 2 од тој закон може да го има во сопственост или ако со изградбата на таа зграда не би го надминал тој максимум.

Ако поранешниот сопственик на национализирано градежно неизградено земјиште, согласно со одредбата на членот 39 став 1 на споменатиот закон и со Задолжителното толкување на истата одредба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/59), го пренесе своето право на користење на тоа земјиште, општинскиот народен одбор ќе му даде на лицето врз кое е пренесено тоа право, по негово барање, согласно со членот 40 став 2 од тој закон и со другите во законот определени услови, на користење заради подигање фамилијарна станбена зграда онолку од тоа земјиште колку, во согласност со урбанистичкиот план или со одлуката што го заменува тој план, е потребно за подигање и редовна употреба на таква зграда. Ова под зборовите општинскиот народен одбор ништо од тоа земјиште веќе не му дал на користење на поранешниот сопственик на истото земјиште заради подигање фамилијарна станбена зграда и ако ниту поранешниот сопственик ниту лицето врз кое е пренесено своето право на користење на тоа земјиште немаат во сопственост максимум станбен простор што граѓанинот според членот 2 на споменатиот закон може да има во сопственост, или ако со

изградбата на таа фамилијарна станбена зграда не би го надминал тој максимум.

СНС (А) 78

27 декември 1962 година

Белград

Комисија за толкување на закони
на Сојузната народна скупштина

Секретар,

Гојко Гарчевиќ, с. р.

Претседател,

др Заим Шарац, с. р.

2.

Врз основа на членот 79 став 1 точка 7 од Уставниот закон и членот 195 став 2 од Законот за буџетите и финансирањето на самостојните установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/59, 23/61, 52/61 и 28/62), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ЗАВОД ЗА ПРОУЧУВАЊЕ ШКОЛСКИ И ПРОСВЕТНИ ПРАШАЊА

Член 1

Сојузниот завод за проучување школски и просветни прашања, основан со Решението за оснивање Сојузен завод за проучување школски и просветни прашања („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 7/56) како сојузна установа, продолжува со работа како самостојна установа под назив Југословенски завод за проучување школски и просветни прашања.

Седиштето на Југословенскиот завод за проучување школски и просветни прашања е во Белград.

Член 2

Југословенскиот завод за проучување школски и просветни прашања (во понатамошниот текст: Заводот) има за задача: да врши и организира проучување на проблемите од областа на образованието и воспитувањето, особено во поглед на наставните планови, програми и методи за работа во училиштата и другите установи за образование и воспитување; да ги следи и уопштува искуствата и резултатите во областа на педагошката теорија и пракса; да учествува во следењето и спроведувањето на реформата на школството; да ги проучува проблемите на школскиот систем и разни форми на образование и воспитување и нивното усогласување со потребите на економско-општествениот развиток, материјалните и други услови потребни за работа на училиштата и другите образовно-воспитни установи, како и положбата и улогата на училиштата и нивните органи во системот на општественото самоуправање; да ги следи и проучува проблемите и разработува елементите неопходни за организационна работа и брза реакција на стручните кадри; да дава помош при изработката и применувањето на наставните планови и програми каквима вие се донесени и мислењето на образованието и просветите; да издава врска и да издава публикацији во рамките на својата

дејност, да врши и други задачи што ќе му ги стават во делокруг посебни прописи.

Член 3

Заводот има својство на правно лице.

Член 4

Органи на управувањето на Заводот се: совет, управен одбор и директор.

Член 5

Советот на Заводот ги врши особено овие работи:

- 1) донесува правила на Заводот;
- 2) го утврдува планот и програмата за работа на Заводот и дава општи насоки за таа работа;
- 3) дава согласност на финансискиот план, завршната сметка, височината на надоместоците за услугите и правилникот за распределбата на чистиот приход;
- 4) ги претресува извештаите за работата на Заводот;
- 5) ги назначува и разрешува раководните службеници за кои е тоа определено со правилата.

Член 6

Советот за Заводот има петнаесет членови.

Десет членови на советот определува Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за просвета и култура од редовите на јавните и просветни работници, а четири члена избира работниот колектив од својата средина.

Директорот на Заводот е член на советот наспред својата положба.

Советот избира претседател на советот од редот на своите членови.

Директорот на Заводот не може да биде претседател на советот.

Член 7

Мандатот на членовите на советот трае две години.

Член 8

Управниот одбор управува непосредно со работите на Заводот во склад со важечките прописи, правилата на Заводот и општите насоки на советот и ги врши особено овие работи:

- 1) составува предлог на правилата и предлог на планот и програмата за работа на Заводот;
- 2) во согласност со советот, донесува финансиски план, ја утврдува завршната сметка, донесува правилник за распределба на чистиот приход и ја определува височината на надоместоците за услугите;
- 3) донесува правилник за распределбата на личните доходи и правилник за работните односи;
- 4) по предлог од директорот, ги назначува и разрешува службениците и работниците на Заводот и решава по приговорите против актите за работните односи што ги донесува директорот.

Член 9

Управниот одбор има најмногу седум членови.

Членовите на управниот одбор ги избира работниот колектив од својата средина.

Членовите на управниот одбор се избираат на две години.

Директорот на Заводот е член на управниот одбор според својата положба.

Член 10

Советот и управниот одбор ги донесуваат своите заклучоци на седници со мнозинство на гласовите од своите членови.

Член 11

Директорот раководи непосредно со работата на Заводот врз основа на важечките прописи, прави-

лата на Заводот и заклучоците на советот и управниот одбор и ја организира таа работа.

Директорот донесува решенија за работните односи на службениците и работниците на Заводот за чие донесување е овластен, издава решенија за назначување и отказ на службениците и работниците што ги назначува советот односно управниот одбор, и дисциплински е старешина на службениците и работниците на Заводот.

Директорот го претставува и застапува Заводот. Директорот му помага на претседателот на советот и на претседателот на управниот одбор во приготвувањето на седниците на советот и управниот одбор и ги спроведува заклучоците на советот и управниот одбор.

Директорот е должен привремено да запре извршување на заклучоци на советот и управниот одбор ако смета дека се во спротивност со закон, со други прописи или правилата на Заводот, и заедно со своето решение да му ги достави на решавање на органот што врши надзор над законитоста на работата на Заводот.

Ако овој орган не донесе решение во рок од 30 дена од денот на приемот на заклучокот, заклучокот на советот односно заклучокот на управниот одбор останува во сила.

Директорот го назначува Сојузниот извршен совет, по предлог од советот.

Член 12

Заводот има свои правила.

Правилата содржат особено поблиски одредби за организацијата и работата на Заводот, за правата и должностите на органите на управувањето и за нивните меѓусебни односи, за начинот на изборот на членовите на управниот одбор и членовите на советот што ги избира работниот колектив и за начинот на нивниот отповик, како и одредби за финансирањето и финансиското работење на Заводот.

Член 13

Заводот се финансира според одредбите од важечките прописи за финансирањето на самостојните установи.

Член 14

Заводот ги остварува своите приходи од надоместоците за услугите што ги врши во својот делокруг и од други извори.

Член 15

Заводот не пресметува и не плаќа интерес на деловниот фонд, придонес од доходот и придонес за општествените инвестициони фондови.

Член 16

Заводот соработува со републичките и други установи за унапредување на школството, со училиштата и со другите образовно-воспитни установи, со органите на државната управа, Заводот за статистика, коморите, стопанските организации, научните и други установи заинтересирани за унапредување на школството и за образование на стручните кадри.

Член 17

Надзор над законитоста на работата на Заводот врши Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за просвета и култура.

Член 18

На инвентарот и другиот имот што го користел досегашниот Сојузен завод за проучување школски и просветни прашања со правото за користење се здобива Заводот.

Заводот ги презема сите обврски што ги склучил досегашниот Сојузен завод за проучување школски и просветни прашања.

Заводот ги презема и сите службеници и работници на досегашниот Сојузен завод за проучување школски и просветни прашања.

Член 19

Организацијата и работата на Заводот ќе се усогласат со одредбите од оваа уредба најдоцна до 31 март 1963 година.

Член 20

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Решението за оснивање Сојузен завод за проучување школски и просветни прашања.

Член 21

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 276

11 декември 1962 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

3.

Врз основа на точ. 1 и 2 од Одлуката за начинот на книжење на приходите на буџетите и фондовите што произлегуваат од населението („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/58), сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите пропишува

П РА В И Л Н И К**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КНИЖЕЊЕ НА ПРИХОДИТЕ НА БУЏЕТИТЕ И ФОНДОВИТЕ ШТО ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД НАСЕЛЕНИЕТО****Член 1**

Во Правилникот за книжење на приходите на буџетите и фондовите што произлегуваат од населението („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 2/59, 10/59 и 49/61) во членот 14 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„По исклучок, ако органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на финансиите не ѝ достави вирмански налог на Службата на општественото книговодство во рок од три дена по истекот на роковите од ставот 2 на овој член Службата на општественото книговодство ќе изврши прекнижување врз основа на процентуалното учество од членот 15 на овој правилник, за што ќе го извести споменатиот орган. Евентуалните разлики во прекнижувањето на одделни сметки кај Службата на општественото книговодство, треба да се земаат предвид и да се израмнат при составувањето и доставувањето на следниот вирмански налог.“

Член 2

Во членот 15 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Определувањето на процентуалното учество се врши заедно за сите приходи што се уплатуваат на збирната — предната сметка.“

Досегашниот став 2 станува став 3 и во него во третата реченица зборовите: „по категориите на даночните обврзници и“ се бришат.

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„По исклучок, при прекнижувањето на уплатените приходи од збирната — предната сметка кај Службата на општественото книговодство, од вкупниот уплатен износ кој според процентуалното учество отпаѓа на име данок на доход од земјоделство и општински локален данок на приходите од земјоделство (заеднички приход на политичкотеритори-

јалните единици и посебен приход на општината), треба во текот на секое тримесечје првенствено да се подмирува данокот на доход од земјоделство и општинскиот локален данок на приходите од земјоделство како заеднички приход стасан за тоа тримесечје, па дури по нивното потполно подмирување — општинскиот локален данок на приходите од земјоделство како посебен приход на општината. Органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на финансиите е должен пред почетокот на секое тримесечје да ја извести Службата на општественото книговодство за износот на приходот стасан за наплата во односното тримесечје.“

Досегашните ст. 3 и 4 се бришат.

Член 3

Членот 16 се менува и гласи:

„Процентуалното учество се определува на тој начин што се земаат посебно годишните задолжувања од сите видови приходи со кои се задолжуваат даночните обврзници по разни распореди и се изнаоѓа учеството на секој одделен приход во вкупниот износ на сите обложени приходи според тие распореди, а кои се уплатуваат на збирната — предната сметка кај Службата на општественото книговодство.“

Годишното задолжување на одделни видови приходи треба претходно да се исправи за износот на пренесениот долг односно претплата од претходната година и на евентуален препис односно отпис, така што при определувањето на процентуалното учество да се земаат чисти годишни задолжувања.“

Член 4

Членот 18 се брише.

Член 5

Во чл. 6, 7, 11, 13, 14 15, 19 и 21 зборот: „банка“ се заменува со зборовите: „Служба на општественото книговодство“ со соодветното членување, а во членот 15 став 3 зборовите: „банката — Служба на општественото книговодство“ се заменуваат со зборовите: „Службата на општественото книговодство“.

Член 6

Во членот 22 по ставот 4 се додаваат два нови става, кои гласат:

„При заклучувањето на синтетичките сметки на даночните обврзници во салдото, во соодветните колони, ќе се покажат, без копирање, посебно долгот а посебно преплатата — според прегледот на состојбата на аналитичките сметки на даночните обврзници, каде што е посебно искажан долгот а посебно преплатата на даночните обврзници.“

Исто така, при заклучувањето на сметките на приходите ќе се покажат во салдото, без копирање, посебно долгот а посебно преплатата. Преплатата по одделни сметки на приходите ќе се изнајде на тој начин што вкупниот износ на преплатата од прегледот на состојбата на аналитичките сметки на даночните обврзници ќе се расчлени на сметките на приходите според процентуалното учество од членот 15 на овој правилник. За износите на преплатата ќе се зголеми нето износот на долгот на сметките на приходите.“

Досегашниот став 5 станува став 7.

Член 7

Во членот 23 став 1 зборовите: „по истекот на втората година“ се заменуваат со зборовите: „по истекот на последната година за која служат овие сметки (член 27 став 1)“.

Член 8

Во членот 27 став 1 втората реченица се менува и гласи: „Овој образец може да служи најмногу четири години.“

Член 9

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 13—23527/6

27 декември 1962 година

Белград

Го заменува
државниот секретар
за работите на финансиите
државен потсекретар,
Јосип Колар, с. р.

4.

Врз основа на точката 1 од Одлуката за начинот на книжење на приходите на буџетите и фондовите што произлегуваат од населението („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/58), во врска со членот 3 став 1 и членот 4 од Правилникот за книжење на приходите на буџетите и фондовите што произлегуваат од населението („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 2/59, 10/59, 49/61 и 1/63), сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА СМЕТКОВНИОТ ПЛАН ЗА КНИЖЕЊЕ НА ПРИХОДИТЕ НА БУЏЕТИТЕ И ФОНДОВИТЕ ШТО ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД НАСЕЛЕНИЕТО

1. Во Наредбата за сметковниот план за книжење на приходите на буџетите и фондовите што произлегуваат од населението („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 3/59, 4/60, 3/61 и 5/62) во точката 1 класа 0 по сметката 0117 се додава нова сметка, која гласи:

„0118 — Местен самопридонес во пари воведен за одделни делови на општината“

По сметката 0132 се додава нова сметка, која гласи:

„0133 — Општ данок на промет од приватните лица што не се задолжуваат според распоредот — наплатен по пат на запирање“.

2. Во точката 1 класа 1 сметката 140 се менува и гласи:

„140 — Местен самопридонес воведен за целото подрачје на општината, а чија обврска се извршува во пари:

1400 — Местен самопридонес воведен за целото подрачје на општината — од обврзниците на данокот на доход од земјоделство

1401 — Местен самопридонес воведен за целото подрачје на општината — од другите обврзници“.

По сметката 140 се додава нова сметка, која гласи:

„141 — Местен самопридонес во пари воведен за одделни делови на општината:

1410 — Местен самопридонес воведен за одделни делови на општината — од обврзниците на данокот на доход од земјоделство

1411 — Местен самопридонес воведен за одделни делови на општината — од другите обврзници“.

По сметката 1505 се додаваат три нови сметки, кои гласат:

„1506 — Општ данок на промет од приватните занаетчиски дуќани

1507 — Општ данок на промет од другите самостојни занимања

1508 — Општ данок на промет од приватните лица што не се задолжуваат според распоредот — наплатен по пат на запирање“.

Сметката 170 се менува и гласи:

„170 — Данок на наследства и данок на подароци на наследеното односно на подарок применото земјиште“.

По сметката 170 се додава нова сметка, која гласи:

„171 — Данок на наследства и данок на подароци на другиот наследен односно на подарок примен имот“.

3. Во точката 1 класа 2 по сметката 246 се додава нова сметка, која гласи:

„246 — Даночни обврзници на општиот данок на промет што не се задолжуваат според распоредот — наплатен по пат на запирање“.

По сметката 282 се додава нова сметка, која гласи:

„29 — Обврзници на месниот самопридонес во пари воведен за одделни делови на општината:

290 — Обврзници на месниот самопридонес воведен за одделни делови на општината“.

4. Приходите од точ. 1 до 3 на оваа наредба што во 1963 година се книжени на други сметки, ќе се прокнижат на сметките пропишани со оваа наредба.

5. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 13-25082/1

28 декември 1962 година

Белград

Го заменува
државниот секретар
за работите на финансиите
државен потсекретар,
Јосип Колар, с. р.

5.

Врз основа на членот 25 став 3 и членот 50 став 1 од Уредбата за девизното работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 2/61), го согласил со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите и со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за трговија и туризам, сојузниот Државен секретаријат за надворешна трговија издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ЗА 1963 ГОДИНА НА ИЗНОСОТ НА ДЕВИЗИТЕ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА СТОКИТЕ ШТО СЕ УВЕЗУВААТ ВРЗ ОСНОВА НА ГЕНЕРАЛНА ДОЗВОЛА

1. За плаќање на стоките што се увезуваат врз основа на генерална дозвола, стопанските организации можат во 1963 година да купат од овластените банки девизи во височина на 50% од износот на девизите што на стопанската организација ѝ бил утврден врз основа на точката 1 од Наредбата за утврдување за 1962 година на износот на девизите за плаќање на стоките што се увезуваат врз основа на генерална дозвола („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/62 и 16/62), односно од износот на девизите што на стопанската организација основана во 1962 година ѝ бил утврден врз основа на членот 28 од Уредбата за девизното работење.

2. По исклучок од одредбата на точката 1 од оваа наредба, износот на девизите за плаќање на стоките што се увезуваат врз основа на генерална дозвола во 1963 година се утврдува во следните проценти:

1) во височина од 100% — за стопанските организации: на електростопанството, за производство и преработка на јаглен, за импрегнација на дрво, за преработка на плута и за стопанските организации што произведуваат за определени потреби на Југословенската народна армија; за индустријата на сапун и козметика, за графичката индустрија, за индустријата на гума, за индустријата на шеќер, за мелничката индустрија, за индустријата на масло и маргарин; за новинските претпријатија и установи, за издавачките претпријатија и установи и за самостојните установи;

2) во височина од 75% — за трговските стопански организации на големо, и тоа само за техничките дукани, како и за стопанските организации во областа на сообраќајот.

3. Девизите за плаќање на делови за склопување и на други репродукциони материјали што се увезуваат врз основа на договор за лиценца, договор за купување на документација во странство за производство на определени стоки, договор за кооперација или друг сличен договор со странство, стопанските организации и во 1963 година ќе ги купуваат кај Југословенската банка за надворешна трговија (член 27 од Уредбата за девизното работење) според посебниот пропис што го донесува сојузниот Државен секретаријат за работите на финансии во спогодба со сојузниот Државен секретаријат за надворешна трговија.

Списокот на стопанските организации што ги склучиле договорите од ставот 1 на оваа точка го прибадува Југословенската банка за надворешна трговија од Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за индустрија.

4. Домашните стопански организации што ги вршат услугите наведени во членот 49 од Уредбата за девизното работење, можат во 1963 година за подмирување на своите трошоци на работењето во странство да купат од овластените банки девизи во височина 100% од износот на девизите што на стопанската организација, врз основа на точката 5 од Наредбата за утврдување за 1962 година на износот на девизите за плаќање на стоките што се увезуваат врз основа на генерална дозвола, и бил утврден за плаќање на односните трошоци.

5. Застапништвата на странски фирми што имаат консигнациони лагери можат во 1963 година од овластените банки да купат девизи во височина 20% од провизијата што ја наплатиле во претходната година со застапување на странски фирми, и со тие девизи да ги плаќаат увезените стоки што во 1963 година ќе ги продаваат за динари според пресметковниот курс.

Девизите од ставот 1 на оваа точка можат да се употребат само за купување на стоки што служат за одржување односно поправка на ввозната опрема, во рамките на обврските по гаранциите што ги добиле домашните корисници на таа опрема.

6. Од износот на девизите пресметани според точ. 1, 2, 3 и 4 на оваа наредба ќе се одбие износот на девизите што на стопанската организација или самостојната установа им е даден како аванс за 1963 година.

7. Износот на девизите за 1963 година го утврдува по барање од стопанската организација односно самостојната установа:

1) Народната банка — за стопанските организации што произведуваат за определени потреби на Југословенската народна армија и за стопанските организации од точката 4 на оваа наредба;

2) Југословенската земјоделска банка — за земјоделските организации;

3) Југословенската банка за надворешна трговија — за сите други стопански организации и за самостојните установи.

8. Покрај износот на девизите што стопанските организации и самостојните установи можат, според одредбите од оваа наредба, да ги купуваат за плаќање на стоките што се увезуваат врз основа на генерална дозвола, тие можат и врз основа на членот 27 од Уредбата за девизното работење за плаќање на тие стоки да купуваат девизи кај овластените банки.

Девизите од ставот 1 на оваа точка овластените банки ќе им ги продаваат првенствено на оние стопански организации и самостојни установи кои со користењето на купените девизи ќе го зголемят извозот на стоките со зголемување на производството и подобрување на неговата структура, ќе остварат поповолни услови и рокови за плаќање, како и други поповолни ефекти во девизниот биланс. При продажбата на девизите банките ќе водат сметка

и за рентабилноста на работата за која се продаваат девизите и за другите економски мерила.

9. Технички упатства за спроведување на оваа наредба донесува, по потреба, Народната банка во спогодба со соодветните специјализирани банки.

10. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

П. бр. 3093

31 декември 1962 година
Белград

Државен секретар
за надворешна трговија,
Сергеј Крајгер, с. р.

6.

Врз основа на членот 38 став 1, во врска со членот 37 став 1 од Уредбата за девизното работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 2/61), во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансии и со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за трговија и туризам, сојузниот Државен секретаријат за надворешна трговија издава

НАРЕДБА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ШТО СЕ УВЕЗУВААТ ВРЗ ОСНОВА НА РЕСТРИКТИВНА ДОЗВОЛА

1. Врз основа на рестриктивна дозвола се увезуваат следните стоки:

- 1) бензин за мотори, освен авио-бензинот,
- 2) радиоактивни хемиски елементи и радиоактивни изотопи;
- 3) креозотно масло,
- 4) челични јажиња,
- 5) бродски синџири,
- 6) свеќички за моторни возила,
- 7) фосфорни ѓубриња,
- 8) шивачки машини и глави од шивачки машини за домаќинство,
- 9) пишувачки машини,
- 10) сметачки машини,
- 11) шински возила,
- 12) батери и трактори,
- 13) приколички од сите видови,
- 14) трамваи, тролејбуси и приколички за нив,
- 15) разладни уреди и машини за разладна техника и климатизација,
- 16) машини за хемиско чистење и пеглање на текстил,
- 17) машини за текстилната индустрија,
- 18) земјоделски машини (багери, трактори, комбајни од сите видови, сушарници, постројки за производство на сточна храна, носачи на орудија и приклучни машини за нив),
- 19) регистар-каси,
- 20) шасии за автомобили, камиони и автобуси,
- 21) моторни возила од сите видови, вклучувајќи ги и моторциклите,
- 22) мотори со внатрешно согорување,
- 23) клинker,
- 24) високонпонски изолатори за сите видови напон и од сите видови материјали,
- 25) цемент,
- 26) рамно стакло,
- 27) сол,
- 28) градежни машини,

29) постројки и машини за мелници и мелничката индустрија,

30) машини за геолошки истражувања,

31) електрични генератори,

32) електрични ротациони машини,

33) трансформатори за моќ,

34) сите видови акумулатори, освен акумулаторите за фото-апарати,

35) разводни табли опремени,

36) командни табли опремени,

37) командни пултови опремени,

38) 000 fi кондензатори,

39) машини за индустријата на кожа и гума,

40) обвивна хартија и амбалажа од хартија,

41) картон и лепенка,

42) пишувачка печатарска хартија,

43) сите видови тенки хартии (пелир, карбон и слично).

2. Рестриктивна дозвола за увоз на стоките од точката 1 на оваа наредба издава сојузниот Државен секретаријат за надворешна трговија, на предлог од стручната комисија формирана за таа цел.

3. Рестриктивната дозвола за увоз на стоки од точката 1 под 2 на оваа наредба се заменува со одобрението од Сојузната комисија за нуклеарна енергија што се издава врз основа на точката 4 став 1 од Наредбата за ограничување прометот на радиоактивните изотопи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 44/58).

4. При давање предлог за издавање рестриктивна дозвола, комисијата од точката 2 на оваа наредба е должна да води сметка особено за следното:

1) дали односните стоки не се произведуваат во земјата или не се произведуваат во доволни количини и во определен квалитет, дали постои разлика во цените, која укажува на нерационалноста на производството на односните стоки во земјата и дали недоволните рокови за испорака го доведуваат во прашање предвиденото зголемување на производството на стоки за извоз;

2) дали потребите на домашниот пазар бараат увоз на односните стоки;

3) да ли се увезуваат стоки (суровини, репродукциони материјали и сл.) потребни за производство на стоки наменети за извоз или со цел за нивното облагородување заради извоз во облагородена состојба;

4) дали се обезбедени девизи за увоз на односните стоки.

5. За стоките од точката 1 на оваа наредба под 40 до 43 што не биле опфатени со Наредбата за утврдување на стоките што се увезуваат врз основа на рестриктивна дозвола („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/61, 17/62, 20/62 и 27/62), а за кои стопанската организација веќе склучила работа за увоз и истата ѝ ја пријавила на овластената банка до денот на влегувањето во сила на оваа наредба, не е потребна рестриктивната дозвола од точката 2 на оваа наредба, со тоа што увозот на тие стоки треба да се изврши до 1 април 1963 година.

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за утврдување на стоките што се увезуваат врз основа на рестриктивна дозвола.

7. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

П бр. 3086

31 декември 1962 година

Белград

Државен секретар
за надворешна трговија,
Сергеј Крајгер, с. р.

7.

Врз основа на членот 37 став 2 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62), во врска со членот 71 од Уредбата за девизното работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 2/61), во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансите, сојузниот Државен секретаријат за надворешна трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КОНТИНГЕНТИРАНИТЕ СТОКИ ЗА ИЗВОЗ

1. Во контингентираните стоки за извоз спаѓаат:

1) индустриски производи:

од гранката 114 (црна металургија):

валани и влечени производи на црната металургија;

од гранката 115 (металургија на обоени метали):

сребро,

бизмут;

од гранката 122 (дрвна индустрија):

режана граѓа од иглолистници;

од гранката 123 (производство на хартија):

натрон-хартија;

2) земјоделски производи:

од гранката 211 (земјоделство):

семе од лущерка и семе од црвена детелина,

семе од улов,

семе од граор.

2. Контингентот односно вредноста на стоките од точката 1 на оваа наредба ќе се утврди со посебен пропис според одредбата од членот 37 став 2 на Законот за прометот на стоки и услуги со странство.

3. Контингентираните стоки од точката 1 на оваа наредба можат стопанските организации регистрирани за нивниот извоз слободно да ги извезуваат до контингентот што ќе биде утврден врз основа на точката 2 од оваа наредба за односните стоки.

Царинарницата ќе го запре извозот на оние стоки од ставот 1 на оваа точка за кои ќе утврди дека контингентот односно вредноста извезена преку сите царинарници го надминала контингентот пропишан за тие стоки.

Управата за царини ќе обезбеди известителна служба помеѓу одделни царинарници и соодветно следење на извозот на контингентираните стоки, со тоа што на годин начин да им овозможи на стопанските организации увид за тоа колку е за секоја контингентирана стока искористен контингентот.

4. Со денот на почетокот на применувањето на оваа наредба престанува да важи Наредбата за утврдување на контингентираните стоки за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/61 и 7/62).

5. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1963 година.

П. бр. 3088

31 декември 1962 година

Белград

Државен секретар
за надворешна трговија,
Сергеј Крајгер, с. р.

8.

Врз основа на членот 47 став 1 од Уредбата за девизното работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 2/61), во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансите, сојузниот Државен секретаријат за надворешна трговија издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ДЕВИЗИТЕ ЗА ПЛАЌАЊАТА ВО ВРСКА СО ИЗВОЗОТ И ЗА ДРУГИ ПЛАЌАЊА ВО СТРАНСТВО

1. Овластените банки ќе им ги продаваат на стопанските организации, на другите организации и на самостојните установи (во понатамошниот текст: извозниците) девизите во следниот процент од приливот на девизи што тие го оствариле со извоз, и тоа:

АКО СЕ ИЗВЕЗУВААТ:

	Процент од приливот на девизи што го оствариле извозниците, а во кој овластените банки им продаваат девизи:
1) земјоделски производи — — — —	30%
2) индустриски и занаетчиски производи, услуги на меѓународниот транспорт и други услуги во меѓународниот стоковен промет, услуги на сезонското пансионско угостителство и услуги на проодното угостителство —	70%
3) машини и уреди од гранките 117 и 119	100%
4) друмски моторни возила и трактори	120%
5) услуги на туристичките бира — —	200%
6) производи од гранката 312 (лов), книги, списанија, музички ноти и домашни филмови — — — — —	250%
7) производи што во рамките на својата дејност ги произведуваат самостојни установи — — — — —	1000%

2. Девизите од точката 1 на оваа наредба извозниците можат да ги употребат за плаќањата предвидени во чл. 25, 42, 47 и 54 од Уредбата за девизното работење.

3. Процентот од точката 1 на оваа наредба, за услугите на меѓународниот транспорт и другите услуги во меѓународниот стоковен промет, за услугите на сезонско пансионско угостителство и услугите на проодното угостителство се применува врз основицата што за тие услуги е определена во Наредбата за постапувањето со странските средства за плаќање остварени со извоз на стоки и услуги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/58 и 30/59), а за услугите на туристичките бира како основица служи износот на девизите што тие ќе го остварат со вршење услуги во рамките на својата редовна дејност по одбивање на делот на девизите од точката 1 на оваа наредба што им припаѓа на стопанските организации (угостителство и сл.) што учествувале во извршувањето на односните аранжмани склучени со странство.

На девизниот прилив по основот на лучки услуги, работи на јавни складови, работи на влечење, спасување и вадење бродови, работи на давања аеродромски услуги, работи на вршење економска пропаганда и работи на давање филмски услуги, ќе се примени процентот од точката 1 под 2 на оваа наредба.

4. Ако извозниците вршат извоз преку трговски стопански организации регистрирани за извоз, тие со тие стопански организации можат да договараат

дека ќе им отстапат определен дел од девизите кои според одредбите од оваа наредба им се продаваат.

Извозниците можат дел од девизите што според одредбите од оваа наредба им се продаваат да им отстапуваат и на оние производствени стопански организации со кои склучиле договори за кооперација и деловна соработка и кои учествувале во изработката на производите од чиј извоз уследил девизниот прилив.

5. Одредбите од точката 1 на оваа наредба ќе се применуваат на трговските стопански организации регистрирани за извоз, ако извозот го вршат од своето име и за своја сметка.

6. Ако стоките се извезуваат на кредит, како остварен прилив на девизи се подразбира фактурираниот износ на извезените стоки, без оглед на тоа кога ќе се изврши неговата наплата.

Одредбите од ставот 1 на оваа точка нема да се применуваат ако е во прашање краткорочен комерцијален кредит со рок за враќање до една година.

7. Одредбите од оваа наредба, освен одредбите на точ. 1 и 3, согласно ќе се применуваат и на стопанските организации на кои врз основа на Наредбата за постапување со странските средства за плаќање остварени со извоз на стоки и услуги (член 72 под 9 од Уредбата за девизното работење) им се оставува определен износ на девизи на слободно располагање.

8. Технички упатства за спроведување на оваа наредба донесува Народната банка.

9. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за утврдување на износот на девизите за плаќањата во врска со извозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/61).

10. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува на работите склучени од тој ден.

П. бр. 3087

31 декември 1962 година

Белград

Државен секретар
за надворешна трговија,
Сергеј Крајгер, с. р.

9.

Врз основа на членот 37 став 2 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62), сојузниот Државен секретаријат за надворешна трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ШТО МАЖАТ ДА СЕ ИЗВЕЗУВААТ САМО ВРЗ ОСНОВА НА ДОЗВОЛА

1. Во стоките што можат да се извезуваат само врз основа на дозвола спаѓаат:

1) Индустриските производи:

од гранката 114 (црна металургија):

старо железо,
отпадоци на железо,
стар машински лив,
бело и сиво сурово железо,
гредички,
суров челик,
лимови од сите видови и отпадоци од лимови;

од гранката 115 (металургија на обоени метали):

феромолибден,
калциум молибдат,
концентрат на молибден,
селен,
електролитен бакар,
суров цинк,
отпадоци и остатоци (згури) од обоени метали
и од нивни легури,
алуминиум во блок;

- од гранката 120 (хемиска индустрија):
вештачки губриња од сите видови,
син камен,
електролитен натриум хидроксид,
сулфурна киселина;
- од гранката 123 (производство на хартија):
отпадоци од хартија,
рото-хартија;
- од гранката 124 (текстилна индустрија):
волнено предиво;
- од гранката 125 (индустрија на кожа и обувки):
сурова ситна кожа,
сурова крупна кожа,
отпадоци од сурови кожи;
- од гранката 126 (индустрија на гума):
стари ауто гуми;
- од гранката 127 (прехранбена индустрија):
сите видови брашно,
маст,
масло,
путер,
сало,
лосј,
сурова сланина,
масло за јадење,
млеко во прав,
крвно брашно,
рибино брашно,
брашно од месо,
комбинирана концентрирана сточна храна,
трици,
шекер,
меласа,
суви режанци од шекерна репка,
маслени сачми и погачи, освен сачмите и погачите добиени со преработка на увезено лено, коприно и палмино семе, афионските, ричиновите и памучните сачми и погачи;
- 2) земјоделски производи:
- од гранката 211 (земјоделство):
пченица,
пченка,
'рж,
јачмен,
овес,
наполица,
ленено семе,
конопово семе,
соја,
маслодајна репка,
сончоглед,
арпаџик,
кромид,
компир,
грав,
сирково семе,
ричиновото семе,
телиња и месо од телиња од племенити раси — до 120 кг, крижанци — до 90 кг и „буша“ — до 60 кг;
- од гранката 313 (стопанисување со шуми):
обловина,
јамско дрво,
огревно дрво од иглолисници, костен и даб,
целулозно дрво од иглолисници,
танинско дрво од костен и даб,
технички цепенки од сите видови дрво.

2. Дозволите за извоз на стоките од точката 1 на оваа наредба ги издава сојузниот Државен секретаријат за надворешна трговија.

Барањето за издавање дозвола за извоз на стоки се поднесува пред пристапувањето кон преговори и подготвителни дејствија во врска со склучувањето на купопродажниот договор со странските соговорачи.

Сојузниот Државен секретаријат за надворешна трговија може издавањето на дозвола за извоз на стоки да го обуслови и со давање гаранција од

страна на стопанската организација дека извозот на стоките ќе го изврши во определениот рок.

3. Дозволите за извоз на стоки издадени врз основа на точката 2 став 2 од Наредбата за определување на стоките што можат да се извезуваат само врз основа на дозвола („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/61, 41/61, 51/61, 6/62 и 47/62) важат до истекот на роковите од тие дозволи.

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за определување на стоките што можат да се извезуваат само врз основа на дозвола.

5. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

П. бр. 3089

31 декември 1962 година
Белград

Државен секретар
за надворешна трговија,
Сергеј Крајгер, с. р.

10.

Врз основа на членот 199 од Законот за буџетите и финансирањето на самостојните установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/59, 23/61, 52/61 и 28/62), во врска со точката 1 од Одлуката за прегледот на завршните сметки на државните органи, самостојните установи и фондовите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/62) сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите пропишува

УПАТСТВО

ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА РЕЗЕРВНИОТ ФОНД НА ПОЛИТИЧКОТЕРИТОРИЈАЛНИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА 1962 ГОДИНА

1. Завршната сметка на резервниот фонд на политичкотериторијалната единица за 1962 година содржи:

1) преглед на остварувањето и употребата на средствата на фондот во 1962 година;

2) преглед на побарувањата и обврските на фондот на 31 декември 1962 година;

3) извештај за работењето на фондот од 1962 година.

2. Прегледот на остварувањето и употребата на средствата на фондот се изработува според образецот што е отпечатен кон ова упатство и е негов составен дел.

Состојбата на средствата на фондот на 31 декември 1962 година, искажана во тој преглед, мора да биде усогласена со состојбата на средствата на фондот според евиденциите на филијалата на Народната банка како основна организациона единица на Службата на општественото книговодство кај која се водат средствата на фондот, што таа филијала го потврдува на самиот преглед.

3. Прегледот на побарувањата и обврските на фондот содржи попис на сите побарувања и обврски на фондот со состојбата на 31 декември 1962 година, и тоа одвоено стасаните побарувања и обврски, а одвоено побарувањата и обврските што на 31 декември 1962 година не се стасани, со следните податоци:

1) име (назив) на должникот односно доверителот;

2) основ на настанувањето на побарувањето односно долгувањето;

3) износ на побарувањето односно долгувањето;

4) рок на стасаноста за наплата на побарувањето односно за исплата на долгувањето.

4. Извештајот за работењето на фондот содржи податоци суштествени за објаснувањето на остварените средства и за употребата на средствата на фондот, податоци за резултатите што се постигнати со финансирањето од средствата на фондот, објасненија за постоењето на ненаплативи побарувања и неизмирени обврски во рокот, со осврт врз преземените мерки, како и други податоци за пра-

шањата што биле суштествени за работењето на фондот.

5. Завршната сметка на резервниот фонд на политичкотериторијалната единица ја изработува органот на управата надлежен за работите на буџетот.

6. Изработената завршна сметка ја поднесува органот од точката 5 на ова упатство до советот на народниот одбор надлежен за работите на буџетот односно до извршниот совет, до 28 февруари 1963 година заради утврдување на предлогот за завршната сметка.

7. Утврдениот предлог на завршната сметка на резервниот фонд му се доставува на претставничкиот орган истовремено со утврдениот предлог на завршната сметка за извршувањето на буџетот на односната политичкотериторијална единица.

8. Донесената завршна сметка на резервниот фонд ја доставува органот од точката 5 на ова упатство до надлежната организациона единица на Службата на општественото книговодство заради преглед и донесување решение во смисла на членот 46 од Законот за општественото книговодство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/62). Службата на општественото книговодство им го доставува своето решение на органите на управата надлежни за работите на финансиите и за работите на буџетот. Ако со решението на Службата на општественото книговодство се вршат исправки на завршната сметка на резервниот фонд, таа го известува за тоа претставничкиот орган што ја донесол завршната сметка.

9. Збирните податоци од завршната сметка на резервните фондови ги изработуваат околиските и републичките органи на управата надлежни за работите на финансиите.

Збирните податоци се изработуваат врз основа на прегледот на остварувањето и употребата на средствата на резервниот фонд за 1962 година и прегледот на побарувањата и обврските на резервниот фонд на 31 декември 1962 година.

Од прегледот на остварувањето и употребата на средствата на резервниот фонд се даваат збирните податоци по редните броеви од образецот на тој преглед.

Од прегледот на побарувањата и обврските збирните податоци се даваат само за вкупните побарувања и за вкупните обврски.

10. Органот на управата на околискиот народен одбор надлежен за работите на финансиите изработува збирни податоци од завршната сметка на општинските резервни фондови од подрачјето на околицата врз основа на податоците примени од општините, и тоа до 31 март 1963 година и му ги доставува, заедно со податоците од завршната сметка на резервниот фонд на околицата, на државниот секретаријат за работите на финансиите на народната република до 5 април 1963 година.

11. Државните секретаријати за работите на финансиите на народните републики изработуваат збирни податоци, одвоено за општинските а одвоено за околиските резервни фондови од територијата на народната република и, заедно со податоците од завршната сметка на резервниот фонд на народната република, му ги доставуваат на сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите до 25 април 1963 година.

12. Збирните податоци според точ. 9 до 11 од ова упатство се изработуваат во пропишаните рокови, без оглед на тоа дали до тие рокови се донесени завршните сметки, односно без оглед на тоа дали Службата на општественото книговодство донесла соодветни решенија по тие завршни сметки.

13. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 07-24609/1

24 декември 1962 година

Белград

Го заменува
државниот секретар за работите
на финансиите
државен потсекретар,
Јосип Колар, с. р.

Народна република _____
Автономна единица _____
Околица _____
Општина _____

ПРЕГЛЕД НА ОСТВАРУВАЊЕТО И УПОТРЕБАТА НА СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕРВНИОТ ФОНД

(Политичкотериторијална единица) за 1962 година

Реден број	НАИМЕНУВАЊЕ	Резервен фонд без заедничките резерви на стопанските организации	Заеднички резерви на стопанските организации	Вкупно резервен фонд (2+3)
0	1	2	3	4
I. Средства				
	1. Средства пренесени од 1961 година			
1	— на сметката на фондот —			
2	— на сметката на задолжителната резерва на фондот		xxx	
3	Вкупно 1			
	2. Средства уплатени во текот на 1962 година:			
4	— дел од буџетските приходи издвоен во фондот пред внесувањето во буџетот —			
5	— пренесени средства од посебната буџетска резерва според завршната сметка на буџетот за 1961 година			
6	— дел од буџетските средства пренесени од буџетот (дотација)			
7	— дел од вишокот на приходите според завршната сметка за извршувањето на буџетот за 1961 година			
8	— дел од средствата на фондовите на политичкотериторијалната единица			
9	— средства на укинатите фондови на политичкотериторијалната единица			
10	— преноси (дотации) од резервните фондови и од други средства на политичкотериторијалните единици			
11	— примени кредити и позајмици			
12	— наплатени отплати на кредитите и позајмиците дадени од фондот од поранешните години			
13	— наплатен интерес по дадените кредити и позајмици			
14	— средства (уплати) на стопанските организации за заеднички резерви			
15	— други приходи			
16	Вкупно 2			
17	Вкупно средства (I)			

0	1	2	3	4
II. Употреба на средствата				
1.	за подмирување на расходите настанати како последица на вонредни околности:			
18	— во вид на кредити —	xxx		
19	— без обврска за враќање	xxx		
2.	за покривање на буџетскиот вишок на расходите над приходите:			
20	— во вид на кредити —	xxx		
21	— без обврска за враќање —	xxx		
22	3. за позајмици на буџетот поради нерамномерно притекување на приходите, а кои позајмици не се вратени до крајот на текуштата година	xxx		
4.	за санација на самостојните установи:			
23	— во вид на кредити —	xxx		
24	— без обврска за враќање —	xxx		
25	5. за преноси во резервните фондови на другите политичкотериторијални единици:	xxx		
26	— во вид на кредити —	xxx		
27	— без обврска за враќање —	xxx		
28	6. за отплатување на кредитите и позајмиците што ги примил фондот			
29	7. за интерес по примените кредити и позајмици			
30	8. за потребите на стопанските организации:			
31	а) за покривање на деловните загуби:			
32	— во вид на кредити —			
33	— без обврска за враќање —			
34	б) за санација:			
35	— во вид на кредити —			
36	— без обврска за враќање —			
37	в) за гарантираните лични доходи:			
38	— во вид на кредити —			
39	— без обврска за враќање —			
40	г) за други потреби на стопанските организации со кои се унапредува нивната дејност:			
41	— во вид на кредити —			
42	— без обврска за враќање —			
43	Вкупно употреба на средствата (II)			
III. Остаток на средствата (I минус II)				
44	1. на сметката на фондот			
45	2. на сметката на задолжителната резерва на фондот	xxx		
46	Вкупно остаток на средствата			

11.

Врз основа на членот 199 од Законот за буџетите и финансирањето на самостојните установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/59, 23/61, 52/61 и 28/62) и членот 12 од Законот за сојузните органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56, 44/60 и 22/62), во врска со точката 1 од Одлуката за прегледот на завршните сметки на државните органи, самостојните установи и фондовите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/62), сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите пропишува

УПАТСТВО

ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШНИТЕ СМЕТКИ НА ФОНДОВИТЕ НА ПОЛИТИЧКОТЕРИТОРИЈАЛНИТЕ ЕДИНИЦИ И НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ФОНДОВИ ЗА ШКОЛСТВО ЗА 1962 ГОДИНА

I. Уводна одредба

- Одредбите на ова упатство се однесуваат на:
 - фондовите на политичкотериторијалните единици основани според чл. 106 до 126 од Законот за буџетите и финансирањето на самостојните установи;
 - општинските здравствени инвестициони фондови, што ги основуваат општини според чл. 116 до 119 од Општиот закон за организацијата на здравствената служба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/60);
 - фондовите за патишта што ги основуваат политичкотериторијалните единици според чл. 31 до 34 од Законот за претпријатијата за патишта („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/61);
 - општествените фондови за школство основани според чл. 39 до 54 од Основниот закон за финансирањето на школството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/60).

II. Изработка на завршната сметка

2. Завршната сметка на фондот на кој се однесуваат одредбите од ова упатство ја изработува администрацијата на фондот, ако е со актот за основавање на фондот определено фондот да има своја администрација, односно органот на управата на политичкотериторијалната единица што ги врши административните и финансиските работи на фондот, ако фондот нема своја администрација. Ако финансиското работење на фондот го врши банка, завршната сметка на фондот ја изработува банката на која ѝ е доверено водењето на финансиското работење на фондот.

3. Завршната сметка на фондот содржи:

- преглед на извршувањето на финансискиот план на фондот за 1962 година;
- преглед на побарувањата и обврските на фондот на 31 декември 1962 година;
- извештај за работењето на фондот во 1962 година.

4. Прегледот на извршувањето на финансискиот план на фондот за 1962 година содржи податоци за финансискиот план за 1962 година и неговото извршување, со состојбата на 31 декември 1962 година, а се составува:

1) за фондовите на политичкотериторијалните единици основани според чл. 106 до 126 од Законот за буџетите и финансирањето на самостојните установи спрема образецот Преглед на извршувањето на финансискиот план на фондот на политичкотериторијалната единица за 1962 година;

2) за општинските здравствени инвестициони фондови основани според чл. 116 до 119 од Општиот закон за организацијата на здравствената служба спрема образецот Преглед на извршувањето на финансискиот план на општинскиот здравствен инвестиционен фонд за 1962 година;

3) за фондовите за патишта на политичкотериторијалните единици основани според чл. 31 до 34 од Законот за претпријатијата за патишта спрема

образецот Преглед на извршувањето на финансискиот план на фондот за патишта на политичкотериторијалната единица за 1963 година;

4) за општествените фондови за школство основани според чл. 39 до 54 од Основниот закон за финансирањето на школството спрема образецот Преглед на извршувањето на финансискиот план на општествениот фонд за школство за 1962 година.

Обрасците од одредбите од 1 до 4 став 1 на оваа точка се отпечатени кон ова упатство и се негов составен дел.

Состојбата на средствата на фондот, искажана во прегледот на извршувањето на финансискиот план, мора да биде усогласена со состојбата на средствата според евиденцијата на филијалата на Народната банка како основна организациона единица на Службата на општественото книговодство кај која се водат средствата на фондот, што таа филијала го потврдува на самиот преглед на извршувањето на финансискиот план.

5. Прегледот на побарувањето и обврските на фондот содржи попис на сите побарувања и обврски на фондот со состојбата на 31 декември 1962 година, и тоа одвоено стасаните побарувања и обврски, а одвоено побарувањата и обврските што на 31 декември 1962 година не се стасани, со следните податоци:

- 1) име (назив) на должникот, односно доверителот;
- 2) основ на настанувањето на побарувањето односно долгувањето;
- 3) износ на побарувањето односно долгувањето;
- 4) рок на стасаноста за наплата на побарувањето односно за исплата на долгувањето

6. Извештајот за работењето на фондот содржи податоци суштествени за објаснувањето на остварените приходи и извршените расходи во однос на финансискиот план, податоци за реализацијата на програмата за работа на фондот, ако таква програма постоела, односно податоци за резултатите што се постигнати со финансирањето од средствата на фондот, објаснување на постоенето на ненаплатени побарувања и неизмирени обврски во рокот, со осврт врз преземените мерки, како и други податоци за прашањата што биле суштествени за работењето на фондот. Кон извештајот се прилагаат преписи од правните акти што во текот на 1962 година ги донесла политичкотериторијалната единица во врска со работењето на фондот.

III. Донесување и преглед на завршната сметка

7. Завршната сметка на фондот на политичкотериторијалната единица што има посебен орган на управувањето ја донесува тој орган до 28 февруари 1963 година.

Завршната сметка донесена од страна на органот на управувањето, заедно со препис од актот со кој е донесена завршната сметка, ѝ ја доставува тој орган на надлежната филијала на Народната банка како основна организациона единица на Службата на општественото книговодство во рок од десет дена од денот на донесувањето, а најдоцна до 10 март 1963 година.

Службата на општественото книговодство донесува решение за оваа завршна сметка во смисла на членот 46 од Законот за општественото книговодство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/62) и му го доставува тоа решение на органот на управувањето на фондот што ја донесол завршната сметка и на соодветните органи на управата надлежни за работите на финансиите и за работите на буџетот.

8. Нацртот на завршната сметка на фондот на политичкотериторијалната единица кој нема посебен орган на управувањето го доставува органот од точката 2 на ова упатство до советот на народниот одбор надлежен за работите на финансиите и за работите на буџетот односно до извршниот совет до 28 февруари 1963 година заради утврдувањето на предлогот на завршната сметка на фондот.

Утврдениот предлог на завршната сметка на фондот советот односно извршниот совет му го до-

ставува на претставничкиот орган заради донесување.

Донесената завршна сметка на фондот органот од точката 2 на ова упатство ѝ ја доставува на надлежната организациона единица на Службата на општественото книговодство заради преглед и донесување решение во смисла на членот 46 од Законот за општественото книговодство. Своето решение Службата на општественото книговодство им го доставува на органите на управата надлежни за работите на финансиите и за работите на буџетот. Ако со решението на Службата на општественото книговодство се вршат исправки во донесената завршна сметка на фондот, таа го известува за тоа претставничкиот орган што ја донесол завршната сметка.

9. Донесувањето и прегледот на завршните сметки на општинските здравствени инвестициони фондови и на фондовите за патишта се вршат на начинот определен во точ. 7 и 8 од оваа упатство.

10. Завршната сметка на општествениот фонд за школство ја донесува органот на управувањето на тој фонд до 28 февруари 1963 година.

Завршната сметка донесена од страна на органот на управувањето, заедно со препис од актот со кој е донесена завршната сметка, тој орган ѝ ја доставува на филијалата на Народната банка како основна организациона единица на Службата на општественото книговодство во рок од 10 дена од денот на донесувањето а најдоцна до 10 март 1963 година.

Службата на општественото книговодство донесува решение за завршната сметка во смисла на членот 46 од Законот за општественото книговодство и му ја доставува на органот на управувањето на фондот и на соодветните органи на управата надлежни за работите на финансиите, за работите на буџетот и за работите на просветата.

Органот на управата надлежен за работите на просветата му ја поднесува завршната сметка, заедно со решението на Службата на општественото книговодство, до 31 мај 1963 година на пропишан начин на претставничкиот орган заради давање согласност во смисла на членот 42 од Основниот закон за финансирањето на школството. Ако во тој рок Службата на општественото книговодство не донесе решение, завршната сметка на општествениот фонд за школство може да му се поднесе на претставничкиот орган заради давање согласност и без тоа решение, со соодветното известување до претставничкиот орган.

IV. Збирни податоци од завршните сметки

11. Збирните податоци од завршните сметки на фондовите на кои се однесува ова упатство се изработуваат, и тоа:

1) за фондовите на политичкотериторијалните единици основани според чл. 106 до 126 од Законот за буџетите и финансирањето на самостојните установи — по групите на фондовите од точката 12 став 3 на Упатството на евиденцијата за извршувањето на финансиските планови на самостојните установи и на фондовите на политичкотериторијалните единици („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/60);

2) за општинските здравствени инвестициони фондови;

3) за фондовите за патишта;

4) за општествените фондови за школство.

12. Збирните податоци се изработуваат врз основа на завршните сметки на тие фондови и опфаќаат податоци од прегледот на извршувањето на финансискиот план на фондот за 1962 година и од прегледот на побарувањата и обврските на фондот на 31 декември 1962 година.

Од прегледот на извршувањето на финансискиот план збирните податоци се даваат по редните броеви од образецот на тој преглед.

Од прегледот на побарувањата и обврските збирните податоци се даваат само за вкупните побарувања и за вкупните обврски.

13. Органот на управата на околискиот народен одбор надлежен за работите на финансиите ги изработува збирните податоци за општинските фондови на кои се однесува ова упатство од подрачјето на околицата врз основа на податоците примени од општинските народни одбори до 31 март 1963 година.

Збирните податоци за општинските фондови, заедно со податоците од завршните сметки на околиските фондови на кои се однесува ова упатство, органот на управата на околискиот народен одбор надлежен за работите на финансиите му ги доставува на државниот секретаријат за работите на финансиите на народната република до 5 април 1963 година.

Државните секретаријати за работите на финансиите на народните републики ќе изработат збирни податоци од завршните сметки — одвоено на општинските а одвоено на околиските фондови од територијата на народната република, и заедно со податоците од завршните сметки на републичките фондови ќе му ги достават на сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите до 25 април 1963 година.

14. Збирните податоци според точ. 11 до 13 од ова упатство се изработуваат во пропишаните рокови без оглед на тоа дали до тие рокови се донесени завршните сметки, односно без оглед на тоа дали Службата на општественото книговодство донесла решенија за тие завршни сметки.

15. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 07—24608/1

24 декември 1962 година

Белград

Го заменува
државниот секретар
за работите на финансиите
државен потсекретар,
Јосип Колар, с. р.

(Образец на прегледот на извршувањето на финансијскиот план на фондот на политичкотериторијалната единица, основан според чл. 106 до 126 од Законот за буџетите и финансирањето на самостојните установи)

Народна Република (и Автономна единица)

Околија _____
Општина _____

ПРЕГЛЕД НА ИЗВРШУВАЊЕТО НА ФИНАНСИЈСКИОТ ПЛАН НА ФОНДОТ ЗА _____

(назив на фондот)

(назив на политичкотериторијалната единица)
за 1962 година

Реден број	Партија	Позиција	Потпозиција	НАИМЕНУВАЊЕ	Според финансијскиот план	Остварено
0	1	2	3	4	5	6
Пренесени средства и приходи						
1				Средства пренесени од изминатата година: на сметка на фондот		
2	1—1			на сметката на ограничувањата		
3	1—2			на сметката на резервата на фондот		
4	1—3			Вкупно пренесени средства (партија 1)		

0	1	2	3	4	5	6
2				Приходи во текуштата година:		
	2—1			Изворни приходи (непосредно внесени во фондот):		
5		2—11		од придонесот од личниот доход		
6		2—12		од даноците, таксите и други приходи од населението		
7		2—19		други изворни приходи		
	2—2			Дотации, кредити и други приходи:		
8		2—21		дотации од буџетот		
9		2—23		дотации од стопанските и други организации		
10		2—24		примени кредити		
11		2—25		враќање на потрошокот од поранешните години		
12		2—26		наплатени отплати на кредитите дадени од фондот		
13		2—27		наплатени интереси по дадените кредити		
14		2—29		други приходи		
15				Вкупно приходи во текуштата година (партија 2)		
16				Вкупно пренесени средства и приходи (партии 1 и 2)		
Расходи и остаток на средствата						
1				Расходи на администрацијата на фондот:		
17	1—1			лични расходи		
18	1—2			материјални расходи		
19	2			функционални расходи на фондот		
20	3			инвестициони расходи		
	4			Преноси и други расходи:		
21	4—1			преноси во други фондови		
22	4—2			преноси во резервниот фонд на политичкотериторијалната единица		
23	4—3			отплати на примените кредити		
24	4—4			интерес по примените кредити		
25	4—5			дадени кредити		
26	4—9			други расходи		
27	4—9			Вкупно расходи (партии 1 до 4)		
28	5—1			Остаток на средствата: на сметката на фондот		
29	5—2			на сметката на ограничувањата		
30	5—3			на сметката на резервата на фондот		
31	5—4			средства издвоени во депозит		
32				Вкупно остаток на средствата (партија 5)		
33				Вкупно расходи и остаток на средствата (партии 1 до 5)		

(Образец на прегледот на извршувањето на финанси-скиот план на општинскиот здравствен инвестиционен фонд, основан според чл. 116 до 119 од Општиот закон за организацијата на здравствената служба)

Народна Република _____

Автономна единица _____

Околија _____

Општина _____

ПРЕГЛЕД НА ИЗВРШУВАЊЕТО НА ФИНАНСИ-СКИОТ ПЛАН НА ОПШТИНСКИОТ ЗДРАВСТВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА 1962 ГОДИНА

Реден број	Партија	Позиција	Наименовање	Според финан- скиот план	Остварено
0	1	2	3	4	5

Пренесени средства и приходи

1			Пренесени сопствени средства на фондот:		
1	1—1		на сметката на фондот		
2	1—2		на сметката на ограничувањата		
3	1—3		на сметката на резервата на фондот		
2			Пренесени средства внесени во фондот во вид на кредит:		
4	2—1		дел на амортизацијата на здравствените установи		
5	2—2		други средства внесени во вид на кредит		
6			Вкупно пренесени средства (партии 1 и 2)		
3			Приходи во текуштата година:		
7	3—1		придонес од доходот на здравствените установи		
8	3—2		дотација од буџетот на политичкотериторијалната единица		
9	3—3		дотации од стопанските и други организации		
10	3—4		интерес по дадените кредити		
11	3—9		други приходи		
4			Поимени средства во вид на кредит:		
12	4—1		дел на амортизацијата на здравствените установи		
13	4—9		примени други кредити		
14			Вкупно приходи и примени средства во вид на кредит (партии 3 и 4)		
15			Вкупно приходи (партии 1 до 4)		

Расходи и остаток на средствата

1			Расходи на администрацијата на фондот:		
16	1—1		лични расходи		
17	1—2		материјални расходи		
2			Кредити дадени на здравствените установи и на политичкотериторијалната единица:		
18	2—1		за изградба на нови објекти		
19	2—2		за доградба на постојните објекти		

0	1	2	3	4	5
20		2—3	за дополнително на опремата		
21		2—4	за замена на опремата		
	3		Привремени позајмици дадени на здравствените установи и на политичкотериторијалната единица:		
22		3—1	за обртни средства на здравствените установи		
23		3—2	за спроведување на превентивните мерки за здравствена заштита		
	4		Потрошок без обврска за враќање од средствата на наменските дотации од стопанските и други организации и граѓани:		
24		4—1	за градежни објекти		
25		4—2	за спрема		
	5		Преноси и други расходи:		
26		5—1	преноси во други фондови		
27		5—2	преноси во резервниот фонд на политичкотериторијалната единица		
28		5—3	отплати на примените кредити		
29		5—4	интереси по примените кредити		
30		5—9	други расходи		
31			Вкупно расходи (партии 1 до 5)		
	6		Остаток на средствата:		
32		6—1	на сметката на фондот		
33		6—2	на сметката на ограничувањата		
34		6—3	на сметката на резервата на фондот		
35		6—4	орочени средства		
36			Вкупно остаток на средствата (партија 6)		
37			Вкупно расходи и остаток на средствата (партии 1 до 6)		

(Образец на прегледот на извршувањето на финанси-скиот план на фондот за патишта на политичкотериторијалната единица, основан според чл. 31 до 34 од Законот за претпријатијата за патишта)

Народна република _____

Околија _____

Општина _____

ПРЕГЛЕД НА ИЗВРШУВАЊЕТО НА ФИНАНСИ-СКИОТ ПЛАН НА ФОНДОТ ЗА ПАТИШТА

(назив на политичкотериторијалната единица)
за 1962 година

Реден број	Партија	Позиција	Наименовање	Според финан- скиот план	Остварено
0	1	2	3	4	5

Пренесени средства и приходи

1			Средства пренесени од претходната година:		
1	1—1		на сметката на фондот		
2	1—2		на сметката на ограничувањата		

0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5
3	1—3	на сметката на резервата на фондот				26	4—2	преноси во резервниот фонд на политичкотериторијалната единица			
4		Вкупно пренесени средства (партија 1)				27	4—3	отплати на кредити			
2		Изворни приходи:				28	4—4	интереси по примените кредити			
5	2—1	дел од надоместоците што се плаќаат за друмски моторни возила (член 26 под 1 од Законот за претпријатијата за патишта)				29	4—9	други расходи			
6	2—2	дел од надоместоците што се плаќаат за друмски запрежни возила (член 26 под 2 од Законот за претпријатијата за патишта)				30		Вкупно расходи (партии 1 до 4)			
7	2—3	дел од данокот на промет од транспортните услуги извршени со возила во граѓанска сопственост (член 26 под 4 од Законот за претпријатијата за патишта)				5		Остаток на средствата:			
8	2—4	дел од паричните казни за прекршоци на одредби од сообраќајните прописи и одредби од Основниот закон за јавните патишта и за стопански престапи според одредбите од Законот за претпријатијата за патишта (член 26 под 5, 6 и 7 од Законот за претпријатијата за патишта)				31	5—1	на сметката на фондот			
9	2—5	други извори на приходи опфатени со посебни прописи				32	5—2	на сметката на ограничувањата			
10	2—6	други приходи определени со прописи на политичкотериторијалната единица				33	5—3	на сметката на резервниот фонд			
11	2—9	други изворни приходи				34	5—4	Средства издвоени во депозит (орочени средства)			
3		Дотации, кредити и други приходи:				35		Вкупно остаток на средствата (партија 5)			
12	3—1	дотации од буџетот				36		Вкупно расходи и остаток на средствата (партии 1 до 5)			
13	3—2	дотации од други фондови									
14	3—3	дотации од стопанските и други организации									
15	3—4	примени кредити									
16	3—5	враќање на потрошокот од поранешните години									
17	3—9	други приходи									
18		Вкупно приходи во текушната година (партии 2 и 3)									
19		Вкупно пренесени средства и приходи (партии 1 до 3)									
		Расходи и остаток на средствата									
1		Расходи на администрацијата на фондот:									
20	1—1	лични расходи									
21	1—2	материјални расходи									
2		Средства дадени на претпријатијата за патишта врз основа на договорите за инвестициони расходи:									
22	2—1	изградба и реконструкција на патишта и објекти									
23	2—2	одржување на патишта и објекти									
24	2—3	други инвестиции									
3		Средства дадени на претпријатијата за патишта врз основа на договорите за неинвестициони намени									
4		Преноси и други расходи:									
25	4—1	преноси во други фондови на политичкотериторијалната единица									

(Образец на прегледот на извршувањето на Финансискиот план на општествениот фонд за школство, основан според чл. 39 до 54 на Основниот закон за финансирањето на школството)

Народна Република _____
Автономна единица _____
Околија _____
Општина _____

ПРЕГЛЕД НА ИЗВРШУВАЊЕТО НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ФОНД ЗА ШКОЛСТВО

(назив на политичкотериторијалната единица)
за 1962 година

Реден број	Партија	Позиција	Потпозиција	НАИМЕНУВАЊЕ	Според финансискиот план	Остварено
0	1	2	3	4	5	6
				Пренесени средства и приходи		
1				Средства пренесени од претходната година:		
1	1—1			на сметката на фондот		
2	1—2			на сметката на ограничувања		
3	1—3			на сметката на резервата		
4				Вкупно пренесени средства (партија 1)		
2				Изворни приходи:		
5	2—1			придонес за општествените фондови за школство		
6	2—2			дел (процент) од вкупните приходи на политичкотериторијалната единица што ѝ припаѓаат според Законот за буџетите и финансирањето на самостојните установи		

0	1	2	3	4	5	6	0	1	2	3	4	5	6
		2—3		дел (процент) од одделните приходи на политичкотери- торијалната едини- ца што ѝ припаѓаат според Законот за буџетите и финан- сирањето на само- стојните установи:									
7		2—31		— дел (процент) од придонесот за буџе- тите од личниот до- ход што ѝ припаѓа на политичкотери- торијалната еди- ница			8		8—1		6—1 до 6—3 и 7—1 до 7—3 се врши според давателите на дотацијата на потпозиции со со- одветни шифри, на пр. 4—11, 4—12 итн.) Средства од креди- тите:		
							26		8—2		кредитите за основ- ната дејност на училиштето		
							27				кредити за инве- стиции		
8		2—32		— дел (процент) од дополнителниот придонес за буџе- тите од личниот до- ход							(Понатамошното ра- счленување на по- зициите 8—1 и 8—2 се врши според да- вателите на креди- тите на позициите со соодветни шифри, на пр. 8—11, 8—12 итн.)		
9		2—33		— дел (процент) од општинскиот лока- лен данок			9				Примени отплати на кредитите даде- ни од средствата на фондот:		
10		2—34		— дел (процент) од други одделни при- ходи на политичко- територијалната е- диница			28		9—1		отплати на креди- тите дадени за ос- новната дејност		
3				Дотации од буџетот на политичкотери- торијалната едини- ца во која е осно- ван фондот:			29		9—2		отплати на креди- тите дадени за ин- вестиции		
											(Понатамошното ра- счленување на по- зициите 9—1 и 9—2 се врши според должниците за да- дените кредити на потпозиции со соод- ветни шифри, на пр. 9—11, 9—12 итн.)		
11		3—1		за основната деј- ност			30		10—1		Други приходи:		
12		3—2		за инвестиции							враќање на потро- шокот од поране- шните години		
13		3—3		општи дотации без определена намена			31		10—2		други приходи		
4				Дотации од буџетот на други политич- котериторијални е- диници:			32				Вкупно приходи во текушната година (партии 2 до 10)		
							10				Вкупно пренесени средства и приходи (партии 1 до 10)		
14		4—1		за основната деј- ност									
15		4—2		за инвестиции									
16		4—3		општи дотации без определена намена									
5				Дотации од други општествени фон- дови за школство:									
17		5—1		за основната деј- ност									
18		5—2		за инвестиции									
19		5—3		општи дотации без определена намена			1						
6				Дотации од други општествени фон- дови на политич- котериторијалните единици:									
20		6—1		за основната дејност			33		1—01		основни училишта (Понатамошното ра- счленување на од- делни училишта за- должително на потпозиции, со ши- фри 1—0101, 1—0102, 1—0103 итн.)		
21		6—2		за инвестиции									
22		6—3		општи дотации без определена намена									
7				Други дотации и помошти:									
23		7—1		за основната дејност			34		1—02		училишта за уче- ници во стопан- ството (1—0201, 1—0202 итн.)		
24		7—2		за инвестиции									
25		7—3		општи дотации без определена намена (Понатамошното расчленување на позициите 4—1 до 4—3, 5—1 до 5—3,			35		1—03		училишта за квали- фикувани работ- ници со практична обука (1—0301 итн.)		

0	1	2	3	4	5	6
61	9			е исто како кај партијата 7, со тоа што е шифрата на партијата 8)		
				Општи дотации на другите општествени фондови за школство (без определена намена) (Понатамошното расчленување на позиции и потпозиции е исто како кај партијата 7, со тоа што е шифрата на партијата 9)		
	10			Кредити што се даваат од средствата на фондот:		
62	10—01			за основната дејност (Понатамошното расчленување на корисниците на кредитите со шифри на потпозициите 10-0101, 10-0102 итн.).		
63	10—02			за инвестиции (Понатамошното расчленување на корисниците на кредитите со шифри на потпозициите 10-0201, 10-0202 итн.).		
	11			Отплати на кредитите што ги користеат фондот:		
64	11—01			за основната дејност (Понатамошното расчленување на доверителите со шифри на потпозициите 11-0101, 11-0102 итн.).		
65	11—02			за инвестиции (Понатамошното расчленување на доверителите со шифри на потпозициите 11-0201, 11-0202 итн.).		
66	12			Оперативна резерва		
67				Вкупно расходи (партии 1 до 11)		
	13			Остаток на средствата:		
68	13—1			на сметката на фондот		
69	13—2			на сметка на ограничувања		
70	13—3			на сметката на резервата на фондот		
71	13—4			средства издвоени во депозит (срочни средства)		
72				Вкупно остаток на средствата (партија 13)		
				Вкупно расходи и остаток на средства (партии 1 до 13)		

12.

Врз основа на членот 12 од Законот за сојузните органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56, 44/60 и 22/62), во врска со точката 1 од Одлуката за прегледот на завршните сметки на државните органи, самостојните установи и фондовите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/62), сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите пропишува

УПАТСТВО

ЗА СОСТАВУВАЊЕ И ПРЕГЛЕД НА ЗАВРШНИТЕ СМЕТКИ НА ФОНДОВИТЕ ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА

1. Фондовите за станбена изградба основани според одредбите од Законот за финансирањето на станбената изградба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 47/59 и 12/62) за секоја година составуваат две завршни сметки, и тоа: 1) завршна сметка на фондот за станбена изградба како општествен фонд и 2) завршна сметка на посебни деловни дејности на фондот за станбена изградба.

Управниот одбор на фондот може составувањето на завршните сметки од ставот 1 на оваа точка да ѝ го довери на деловната банка што ракува со средствата на фондот.

1. Завршна сметка на фондот за станбена изградба како општествен фонд

2. Завршната сметка на фондот за станбена изградба како општествен фонд (во понатамошниот текст: завршната сметка на фондот) се составува врз основа на податоците за приходите на фондот, податоците за користењето на средствата на фондот, како и другите податоци со кои располага фондот.

3. Завршната сметка на фондот содржи:

1) биланс на фондот за станбена изградба на 31 декември на годината за која се составува завршната сметка;

2) преглед на извршувањето на претсметката на приходите и програма за употреба на средствата на фондот за станбена изградба за годината за која се составува завршната сметка;

3) извештај за работењето на фондот.

4. Билансот на фондот за станбена изградба се составува според образецот ЗРФСИ-1.

5. Прегледот на извршувањето на претсметката на приходите и на програмата за употреба на средствата на фондот за станбена изградба се составува според образецот ЗРФСИ-2.

6. Извештајот за работењето на фондот треба во општиот дел да содржи податоци во поглед на распоредот на средствата на фондот и за располагањето со тие средства, а особено: за резултатите на одржаните конкурси за давање кредити односно конкурси за продажба или давање на користење станови, за мерилата што се земени предвид при утврдувањето кои понуди се најповолни, за приходите и расходите на фондот, за задолжителните резерви на фондот, за дејностите на фондот во поглед на собирањето на средства врз основа на претплата на заем, за непосредното вложување средства во станбената изградба од страна на фондот како инвеститор, за бројот на одржаните седници на управниот одбор на фондот и за поважните прашања расправувани на тие седници, како и податоци за прегледите извршени од надлежните органи на општествената контрола.

Посебниот дел на извештајот за работењето на фондот треба да содржи преглед и анализа на целокупното работење на фондот, како и анализа на резултатите постигнати во насочувањето на работата на фондот кон остварување на што поголем обем на станбената изградба и што полно задоволување на потребите од станови на подрачјето за кое е основан фондот.

Покрај оценката на состојбата и работењето на фондот во изминатата година, извештајот треба да ги опфати и мерките што се предлагаат заради отстранување на евентуалните негативни појави

како и мерките за правилно искористување на позитивните појави.

Извештајот особено треба да опфати и податоци: за користењето на приходите на фондот и за мерките за нивното остварување, за дејноста на фондот во поглед на собирањето на средства врз основа на претплата на заем, за ненаплатените побарувања и неизмирениите обврски — со осврт врз мерките преземени во тој поглед од страна на фондот, за кредитите дадени од фондот и за нивното користење заради завршување на започнатата станбена изградба, за состојбата и движењето на тие средства во однос на обврските на фондот по дадените кредити, за вложувањето на средствата во станбената изградба од страна на фондот како инвеститор и за другите обврски на фондот.

Во заклучокот на извештајот треба да биде посебно истакната дејноста на фондот извршена според начелата на стопанското работење, како и сите фактори што влијаеле врз работата на фондот, при што е особено потребно задржување врз насочниците на општинскиот народен одбор и врз одлуките на управниот одбор што се донесени во врска со тоа.

7. Покрај податоците што треба да се дадат според обрасците ЗРФСИ-1 и ЗРФСИ-2, кон билансот треба да се приложи и пописот на кредитите во користење, во отплата и во стасани обврски.

8. Управниот одбор на фондот е должен да изработи и посебни табели, како прилози кон завршната сметка, во кои ќе се искажат натуралните показатели за извршената станбена изградба, и тоа:

1) табела 1 — Преглед на одобрените кредити од фондот за станбена изградба за новоградба, довршување и доградба на станбени згради, според категориите на корисниците на кредитите;

2) табела 2 — Преглед на потрошокот на средствата на фондот за станбена изградба за новоградба, довршување и доградба на станбените згради што се завршени во текот на годината со кредитите од фондот за станбена изградба, според категориите на корисниците на кредитите;

3) табела 3 — Преглед на бројот и видовите на изградените станови и корисната површина во новоподигнати, довршени и доградени станбени згради со средства на фондот за станбена изградба;

4) табела 4 — Преглед на вкупната корисна површина, на бројот на становите и деловните простории и локалитите во новоподигнати, довршени и доградени станбени згради што се завршени со средствата на фондот за станбена изградба;

5) табела 5 — Преглед на одобрените и искористените кредити од фондот за станбена изградба, за поправки на станбени згради;

6) табела 6 — Преглед на одобрените и искористените кредити од фондот за станбена изградба за изградба на комунални објекти, според видовите на комуналните работи;

7) табела 7 — Преглед на одобрените и искористените кредити од фондот за станбена изградба за изградба на деловни згради.

9. Изработката на табелите 1 до 7 се врши врз основа на постојната евиденција и документација така што во табелата 1:

1) во колоната 1 да се внесува бројот на кредитите што ги одобрил фондот во поранешните и во текуштата година за новоградба, довршување и доградба на станбени згради, а кои се користени во текуштата година;

2) во колоната 2 да се внесува вкупниот износ на одобрените кредити во поранешните и во текуштата година, по кои се користени средствата во текуштата година;

3) во колоната 3 да се внесува износот на сопственото учество — во готови пари, материјали и работна сила;

4) во колоната 4 по кредитите за довршување на станбена зграда да се внесува вредноста на извршените работи пред одобрувањето на кредитот, т. е. вредноста на извршените работи што ги извел инвеститорот, од кои и да е средства што не им

припаѓаат на средствата на фондот за станбена изградба;

5) во колоната 5 да се внесува вкупната градежна површина по кредитите од поранешните години и градежната површина по кредитите од текуштата година.

Градежната површина на зградите се добива со собирање на градежните површини од приземјето до покривот. Површината на визбата и таванот во пресметувањето на градежната површина стои во односот 2:1, т. е. се зема нивната вкупна површина, ако визбата е под целата зграда (со или без поткровје), еднаква на површината на приземјето или едниот кат. Значи, вкупната градежна површина се добива со собирање на градежните површини од приземјето до покривот со додаток на половината од површините на визбата и таванот.

Во табелата 2:

1) во колоната 1 се внесува бројот на завршените згради чие финансирање е започнато во поранешните години и на завршените згради за чија изградба е даден кредит во текуштата година.

Како завршени се сметаат оние згради за чие подигање искористениот кредит започнал да се отплатува;

2) во колоната 2 се внесува вкупниот износ на кредитите за завршените згради чија изградба е започната во поранешните години како и за зградите започнати и завршени во текуштата година.

Како износ на кредитите за завршените згради се подразбира износот што е ставен во отплата;

3) во колоната 3 се внесува вкупниот износ на сопственото учество во готови пари, работна сила и материјали само за завршените згради чија изградба е започната во поранешните години и за зградите започнати и завршени во текуштата година;

4) во колоната 4 се внесува вкупната корисна површина на завршените згради.

Како вкупна корисна површина на завршените згради треба да се смета само внатрешната површина на сите станбени и деловни простории и на локалитите со споредните простории, т. е. чистата површина на собите, претсобијата, помошните простории, санитарниот јазол и внатрешните комуникации, како и на деловните простории и на локалитите на станбената зграда. Во корисната површина не влегуваат: заедничките скали, балконите и други отворени површини. За корисната површина податоците можат да се земаат од планот и таа мора да му одговора на збирот на корисните површини на становите, деловните простории и локалитите.

Во табелата 3 се внесуваат одвоено корисните површини на еднособните, двособните, трособните и повеќесобните станови, како и бројот на тие станови во завршената зграда.

Во табелата 4 во колоната 2 се внесува уште и корисната површина на локалитите и деловните простории, така што збирот во колоната 3 да претставува вкупна корисна површина на завршената зграда.

Изработката на табелите 5 до 7 се врши онака како што е предвидено за табелите 1 до 4, со тоа што податоците за изградба на комунални објекти во табелата 6 не се внесуваат според категориите на корисниците на кредитите туку според видот на комуналните работи.

10. За изработка на завршната сметка на фондот Службата на општественото книговодство е должна до 20 јануари да му достави на фондот односно на деловната банка податоци за средствата на фондот, како и други податоци потребни за изработка на завршната сметка.

Деловната банка е должна на фондот до 20 јануари да му обезбеди податоци за состојбата и користењето на средствата на фондот, како и други податоци за изработка на завршната сметка.

11. Управниот одбор на општинскиот фонд за станбена изградба е должен до 15 февруари да им ја достави завршната сметка на општинскиот народен одбор за чие подрачје е основан фондот, на

деловната банка и на надлежната филијала на Народната банка како основна организациона единица на Службата на општественото книговодство заради донесување решение во смисла на Законот за општественото книговодство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/62), како и на филијалата на Народната банка како основна организациона единица на Службата на општественото книговодство во седиштето на околицата.

Управниот одбор на републичкиот фонд за станбена изградба и управниот одбор на фондот за станбена изградба на автономната единица се должни до 15 февруари да им ја достават завршната сметка на органот на управата надлежен за работите на финансиите на народната република односно на автономната единица, на својата деловна банка, на надлежната филијала на Народната банка како основна организациона единица на Службата на општественото книговодство заради донесување решение во смисла на Законот за општественото книговодство, како и на Службата на општественото книговодство при централата на Народната банка во седиштето на народната република односно на главната филијала на Народната банка како основна организациона единица на Службата на општественото книговодство во седиштето на автономната единица.

12. По извршениот преглед на завршната сметка Службата на општественото книговодство составува записник за извршениот преглед, во кој ја констатира најдената состојба и исправноста односно нецелосноста на завршната сметка.

Записникот за извршениот преглед Службата на општественото книговодство му го доставува на фондот, кој во рок од осум дена од приемот на записникот може на истиот да ѝ поднесе на Службата на општественото книговодство свои писмени забелешки.

13. Врз основа на завршната сметка, записникот за прегледот на завршната сметка и евентуалните забелешки од страна на фондот, Службата на општественото книговодство донесува решение за завршната сметка според образецот бр. 1, со кое ја утврдува законитоста и сметковната исправност на завршната сметка или определува нејзино усогласување со важечките прописи.

Ако Службата на општественото книговодство ги менува износите во завршната сметка на фондот, таа мора да ја образложи таа измена и да предложи начин на книжењето.

14. Решението за завршната сметка Службата на општественото книговодство им го доставува на фондот за станбена изградба, на деловната банка преку која фондот го врши своето работење и на органот на управата надлежен за работите на финансиите.

2. Завршна сметка на посебните деловни дејности на фондот за станбена изградба

15. Завршната сметка на посебните деловни дејности на фондот за станбена изградба се составува врз основа на податоците со кои располагаат фондот, Службата на општественото книговодство и деловната банка.

Завршната сметка од ставот 1 на оваа точка опфаќа:

1) биланс на посебните деловни дејности на фондот за станбена изградба на 31 декември на годината за која се составува завршната сметка, кој се составува според образецот ЗРФСИ-3;

2) преглед на извршувањето на претсметката на приходите и расходите на посебните деловни дејности на фондот за станбена изградба за годината за која се составува завршната сметка, која се составува според образецот ЗРФСИ-4;

3) извештај за работењето.

16. Кон завршната сметка од точката 15 на ова упатство се прилага записникот од седницата на управниот одбор на фондот на која тој расправувал за завршната сметка и ја донесол одлуката за нејзиното одобрување, како и преглед на личните расходи со претсметката на придонесите.

17. Остварените приходи и расходи во завршната сметка се искажуваат според класификацијата на приходите и расходите во претсметката на приходите и расходите, и тоа приходите од рубриките: „Одобрено со претсметката на приходите и расходите“ и „Извршено“.

18. Во поглед на личните доходи, треба да се искаже годишниот износ на личните расходи одвоено:

1) за личните расходи од редовен работен однос;

2) за личните расходи од привремен работен однос;

3) за личните расходи од дополнителен работен однос;

4) за личните расходи по основот на теренски додатоци и надоместоци за одвоен живот.

За сите видови лични расходи треба да се означат видот на придонесот, процентот на придонесот, и годишниот износ на придонесот.

19. Фондовите за станбена изградба што ги водат своите деловни книги според начелата на двојното книговодство, ќе приложат кон завршната сметка, покрај записникот од седницата на која е одобрена завршната сметка и прегледот на личните расходи, и:

1) заклучен лист на 31 декември;

2) спецификација за секоја ставка на билансот;

3) рекапиталација на пописот на материјалните вредности на 31 декември;

4) попис на обврските и побарувањата.

20. Фондовите за станбена изградба што не ги водат своите деловни книги според начелата на двојното книговодство, ќе приложат кон завршната сметка, покрај записникот од седницата на која е одобрена завршната сметка и прегледот на личните расходи, и:

1) спецификација на позициите на билансот;

2) попис на целокупниот имот;

3) попис на обврските и побарувањата.

21. Фондовите за станбена изградба им доставуваат по еден примерок од завршната сметка од точката 15 на ова упатство до 31 март на општинскиот народен одбор за чие подрачје е основан фондот, на деловната банка, на филијалата на Народната банка како основна организациона единица на Службата на општественото книговодство и на филијалата на Народната банка како основна организациона единица на Службата на општественото книговодство во седиштето на околицата.

22. По извршениот преглед на завршната сметка Службата на општественото книговодство составува записник за извршениот преглед, во кој ја констатира најдената состојба и исправноста односно нецелосноста на завршната сметка.

23. Фондот за станбена изградба може во рок од осум дена од денот на приемот на записникот да ѝ поднесе на Службата на општественото книговодство писмена забелешка на записникот за извршениот преглед.

24. Врз основа на завршната сметка од точката 15 на ова упатство, записникот за прегледот на завршната сметка и евентуалните забелешки од страна на фондот за станбена изградба врз записникот, Службата на општественото книговодство донесува решение за завршната сметка според образецот бр. 2 со кое ја утврдува законитоста и сметковната исправност на завршната сметка или определува нејзино усогласување со важечките прописи.

Ако Службата на општественото книговодство ги менува износите на завршната сметка на фондот, таа мора да ја образложи таа измена и да предложи начин на книжењето.

25. Решението за завршната сметка Службата на општественото книговодство му го доставува на фондот во рок од три дена од денот на неговото донесување. Ова решение Службата на општественото книговодство е должна да им го достави и на банката преку која фондот го врши своето работење, како и на органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на финансиите.

3. Изработка на збирните прегледи на завршните сметки на фондовите за станбена изградба

26. Филијалата на Народната банка како основна организациона единица на Службата на општественото книговодство во седиштето на околицата изработува збирни прегледи на завршните сметки на општинските фондови за станбена изградба на подрачјето на околицата и до 28 февруари им ги доставува на органот на управата на околицкиот народен одбор надлежен за работите на финансиите и на Службата на општественото книговодство при централата на Народната банка во седиштето на народната република односно на главната филијала на Народната банка како основна организациона единица на Службата на општественото книговодство во седиштето на автономната единица.

Службата на општественото книговодство при централата на Народната банка во седиштето на народната република односно главната филијала на Народната банка како основна организациона единица на Службата на општественото книговодство во седиштето на автономната единица составуваат збирни прегледи на завршните сметки на општинските фондови за станбена изградба на територијата на народната република односно на подрачјето на автономната единица, и до 15 март им ги доставуваат на републичкиот државен секретаријат за работите на финансиите, на републичкиот секретаријат надлежен за социјална политика и комунални прашања и на Службата на општественото книговодство при Главната централа на Народната банка.

Главните филијали на Народната банка како основни организациони единици на Службата на општественото книговодство во седиштето на автономната единица се должни завршната сметка на фондот за станбена изградба на автономната единица до 28 февруари да ѝ ја достават на Службата на општественото книговодство при централата на Народната банка во седиштето на народната република.

Службите на општественото книговодство при централата на Народната банка во седиштето на народната република се должни до 15 март да ѝ ги достават на Службата на општественото книговодство при Главната централа на Народната банка и завршните сметки на републичките фондови за станбена изградба односно на фондовите за станбена изградба на автономните единици.

27. За територијата на цела Југославија збирна обработка на прегледите на завршните сметки на фондовите за станбена изградба врши Службата на општественото книговодство при Главната централа на Народната банка и таа е должна до 31 март по еден примерок од збирната обработка на прегледите на завршните сметки да им достави на сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите и на Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за народно здравје и социјална политика.

4. Завршни одредби

28. Обрасците потребни при изработката на завршните сметки на фондовите за станбена изградба, наведени во точ. 4, 5, 8, 13, 15 и 24 од ова упатство се напечатени во Додатокот на „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 1/63 и се составен дел од ова упатство.

29. Технички упатства за изработка и составување на завршните сметки на фондовите за станбена изградба ќе издаде Службата на општественото книговодство.

30. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 16-22992/7

28 декември 1962 година
Белград

Го заменува државниот секретар
за работите на финансиите
државен потсекретар,
Јосип Колар, с. р.

13.

Врз основа на членот 38 став 1 од Уредбата за девизното работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 2/61), во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите и со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за трговија и туризам, сојузниот Државен секретаријат за надворешна трговија утврдува

ДОПОЛНЕНИЕ НА ЛИСТАТА НА СТОКИТЕ ЗА УВОЗ ВРЗ ОСНОВА НА ЛИБЕРАЛНА ДОЗВОЛА

1. Во Листата на стоките за увоз врз основа на либерална дозвола („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/61 и 51/61) во точката 1 по редниот број 11 се додаваат седум нови редни броеви, кои гласат:

- „12) цел-влакно
- 13) цел-камцуг
- 14) бемберг и ацетат
- 15) рајон
- 16) пиварски слад
- 17) екзотично дрво
- 18) кожа од питоми зајаци“.

2. Оваа листа влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

П. бр. 3085

31 декември 1962 година
Белград

Државен секретар
за надворешна трговија,
Сергеј Крајгер, с. р.

14.

Врз основа на членот 71 од Уредбата за девизното работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 2/61), во врска со точката 2 став 2 од Наредбата за поднесување пријави за извоз и увоз на стоки („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62), сојузниот Државен секретаријат за надворешна трговија утврдува

ДОПОЛНЕНИЕ НА ЛИСТАТА НА СТОКИТЕ ЗА ЧИЈА ВРЕДНОСТ ПОДАТОЦИТЕ СЕ ВНЕСУВААТ ВО ПРИЈАВАТА ЗА ИЗВОЗ НА СТОКИ ВРЗ ОСНОВА НА ПРЕТХОДНА КАЛКУЛАЦИЈА

1. Во Листата на стоките за чија вредност податоците се внесуваат во пријавата за извоз на стоки врз основа на претходна калкулација („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/62) во точката 1 под 3 на крајот на текстот точката и записката се заменуваат со записка и се додаваат зборовите: „валани, влечени и пресувани производи од бакар и од бакарни легури;“

Во точката 1 под 5 на крајот на текстот точката и записката се заменуваат со записка и се додаваат зборовите: „ванадиска сол;“.

2. Ова дополние на листата влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

П. бр. 3084

28 декември 1962 година
Белград

Државен секретар
за надворешна трговија,
Сергеј Крајгер, с. р.

15.

Врз основа на членот 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО СИЛА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПРОИЗВОДИ ОД ГУМА**

1. Југословенските стандарди:

Профилни гумени траки — — JUS G.C4 081

Гумени нараквици — — — JUS G.D9 051

донесени со Решението за југословенските стандарди за производи од гума („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/54) престануваат да важат.

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 20-24-7765

21 декември 1962 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
инж. Славолуб Виторовиќ, с. р.

16.

Врз основа на членот 29 став 3 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА КОНФЕКЦИЈАТА НА ТЕКСТИЛНА ОБЛЕКА**

1. Во југословенскиот стандард Лесна конфекција. Машки кошули. Начин на изработка и димензии — JUS F.G1.050, што е донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на конфекцијата на текстилна облека („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/60) во точката 1 Опсег, точката 1.2 се менува и гласи:

„1.2 С обзиром на начин изrade, кошуље на које се односи овај стандард разврставају се у три квалитета изrade:

А — поставлени манжете, горњи и доњи оковратник,

Б — поставлени горњи оковратник и манжете,

Ц — постава није обавезна.“

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 20-10-7944

23 декември 1962 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
инж. Славолуб Виторовиќ, с. р.

17.

ПОТВРДА**НА ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ТОЛКУВАЊЕ**

Сојузната народна скупштина, на седниците на Сојузниот собор и на Соборот на производителите од 29 декември 1962 година, го потврди Задолжителното толкување на членот 40 став 1 од Законот за национализација на наемите згради и на градежното земјиште, што го даде Комисијата за толкување на закони на Сојузната народна скупштина на 27 декември 1962 година и кое е објавено во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 1/63.

Од Сојузната народна скупштина, СНС (А) 78, 30 декември 1962 година, Белград.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Одлуката за измени и дополненија на Одлуката за спроведување на ревалоризацијата на основните средства и на средствата на заедничката потрошувачка на стопанските организации, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/62, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА**НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РЕВАЛОРИЗАЦИЈАТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА И НА СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРОШУВАЧКА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ**

Во точката 2 во цитираниот текст наместо: „15 јануари“ треба да стои: „20 јануари“.

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 5 јануари 1963 година.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 5 од Уредбата за наспоредно право („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/62), а во врска со членот 33 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/58, 21/59 и 25/62), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА НАСПОРЕДНО ПРАВО**

I За членови на Советот на Институтот за наспоредно право што ги именува Сојузниот извршен совет се именуваат, и тоа:

1. др Никола Балог, в.д. секретар на Сојузниот извршен совет за законодавство и организација;

2. др Мирко Бесаровиќ, помошник на сојузниот јавен правобранител;

3. др Александар Христов, редовен професор на Правниот факултет во Скопје;

4. Александар Јелиќ, виш советник во Државниот секретаријат за надворешни работи;

5. Ненад Петровиќ, помошник секретар на Сојузниот извршен совет за правосудни работи.

II Во Советот на Институтот по еден член делегираат Сојузниот врховен суд, Врховниот стопански суд, Сојузното јавно обвинителство и Сојот на здруженијата на правниците на Југославија.

III. Една третина на членовите на Советот избира научно-стручниот колектив на Институтот од редот на своите членови.

IV. Директорот на Институтот е член на Советот по својата положба.

Б. бр. 108

27 декември 1962 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Мијалко Тодоровиќ, с. р.

Врз основа на точката 4 од Решението за Југословенскиот центар за техничка и научна документација како установа со самостојно финансирање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 47/54 и 31/60), во врска со членот 33 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/58, 21/59 и 25/62), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ЦЕНТАР ЗА ТЕХНИЧКА И НАУЧНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

I. За членови на Советот на Југословенскиот центар за техничка и научна документација што ги

именува Сојузниот извршен совет се именуваат, и тоа:

1. инж. Марјан Брили, секретар на Советот за градежништво на Сојузната стопанска комора;
2. Маријан Филиповиќ, самостоен советник во Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за просвета и култура;
3. проф. инж. Фридерик Герл, редовен професор на Технолошкиот факултет во Љубљана;
4. Милорад Гојковиќ, началник во Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за земјоделство и шумарство;
5. др Бранко Хорват, виш стручен соработник во Сојузниот завод за стопанско планирање;
6. инж. Чedomир Јениќ, виш советник во Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за индустрија;
7. Љубо Перунички, советник во сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи;
8. проф. др Божа Тежак, редовен професор на Природно-математичкиот факултет во Загреб.

II. Во Советот влегуваат уште: три претставници на Сојузната стопанска комора и по еден претставник на Сојузот на инженерите и техничарите на Југославија, на Сојузниот совет за научна работа, Југословенскиот библиографски институт, Централната техничка документација на ЈНА, Југословенскиот завод за стандардизација, Управата за патенти на ФНРЈ и на Сојузниот центар за образование на кадрите во стопанството.

III. Во Советот избира два претставници работниот колектив на Центарот

IV. Директорот на Центрот е член на Советот по својата положба.

Б. бр. 109
27 декември 1962 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Мијалко Тодоровиќ, с. р.

Врз основа на членот 5 од Уредбата за Југословенскиот лексикографски завод („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 42/62), а во врска со членот 33 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/58, 21/59 и 25/62), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ЛЕКСИКОГРАФСКИ ЗАВОД

I. За членови на Советот на Југословенскиот лексикографски завод што ги именува Сојузниот извршен совет се именуваат и тоа:

1. Веќеслав Хољевац, претседател на Народниот одбор на град Загреб;
2. Дража Марковиќ, секретар на Главниот одбор на ССРН на Србија;
3. Пуниша Перовиќ, сојузен народен пратеник;
4. др Миленко Протега, државен секретар за правосудна управа на НР Хрватска;
5. Никола Секулиќ, потпретседател на Саборот на НР Хрватска;
6. Вилко Винтерхалтер, член на Извршниот совет на НР Босна и Херцеговина;
7. Петар Здравковски, член на Сојузниот совет на НР Македонија;
8. Борис Зихерл, сојузен народен пратеник.

II. Една третина од членовите на Советот избира научно-стручниот колектив на Заводот од редот на своите членови.

III. Директор на Заводот е член на Советот по својата положба.

Б. бр. 106
20 декември 1962 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Мијалко Тодоровиќ, с. р.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за Југословенската кинотека („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/62), Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за просвета и култура донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА СОСТАВОТ НА СОВЕТОТ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА КИНОТЕКА

1. За членови на советот на Југословенската кинотека се именуваат:

- 1) Самуило Амодај, директор на установата „Филмске новости“, во Белград,
- 2) Фрањо Биљан, директор на Државната архива на ФНРЈ,
- 3) Ото Денеш, филмски режисер,
- 4) Вицко Распор, директор на Центарот за стручно оспособување на филмските работници, во Белград,
- 5) Гојко Секуловски, директор на агенцијата за извоз и увоз на филмови „Југославија—филм“, во Белград.

2. Во советот влегуваат:

- а) како член делегиран од Советот на филмските работници на Југославија: Здравко Велимировиќ, филмски режисер;
- б) како член делегиран од Советот на Сојузната стопанска комора за кинематографија: Миодраг Вукиќ, директор на претпријатието за промет на филмови „Морава-филм“, во Белград;
- в) како членови што ги избрал работниот колектив на Југословенската кинотека:

- 1) Филип Акимовиќ, вршител на должноста шеф на стручниот отсек на Југословенската кинотека,
- 2) Фрања Карнекер, шеф на сметководството на Југословенската кинотека,
- 3) Драгољуб Матановиќ, шеф на филмската и техничката архива на Југословенската кинотека.
3. Директорот на Југословенската кинотека е член на советот на Југословенската кинотека по својата положба.

Бр. 14-4384/2
17 декември 1962 година
Белград

Секретар
за просвета и култура,
Крсте Црвенковски, с. р.

Врз основа на членот 22 од Законот за Високата школа за политички науки („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/60), во врска со членот 33 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/58, 21/59 и 25/62), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЗАМЕНИКОТ ДИРЕКТОР НА ВИСОКАТА ШКОЛА ЗА ПОЛИТИЧКИ НАУКИ

Се разрешува од должноста заменик директор на Високата школа за политички науки Хилмија Хасанагиќ, народен пратеник на Народното собрание на НР Србија, поради заминување на друга должност.

Б. бр. 107
20 декември 1962 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Мијалко Тодоровиќ, с. р.

Врз основа на членот 22 од Законот за Високата школа за политички науки („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/60), а во врска со членот 33 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/58, 21/59 и 25/62), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ЗАМЕНИК ДИРЕКТОР НА ВИСОКАТА ШКОЛА ЗА ПОЛИТИЧКИ НАУКИ

За заменик директор на Високата школа за политички науки се назначува Веда Загорац.

Б. бр. 110

27 декември 1962 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Мијалко Тодоровиќ, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

„Народне новине“ службени лист Народне Републике Хрватске во бројот 48 од 6 декември 1962 година објавува:

Уредба за основување Управа за нестопански инвестиции;

Решение за измени во Решението за именување членови на Републичката комисија за спроведување на прописите за расподелба на чистиот приход на стопанските организации и установи;

Наредба за определување трошоците на производството на смесови храна за добиток.

УРАДНИ ЛИСТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА

„Урадни лист Људске Републике Словеније“ во бројот 30 од 22 ноември 1962 година објавува:

Уредба за укинување на Уредбата за основување Дирекција за резерви во НРС, на Решението за престанок со работа на Управата за силиси и складови на НРС и на Решението за основување претпријатие во изградба „ДЕПО“;

Одлука за нормата на придонесот од продажба на кино-влезници;

Решение за определување органот што дава согласност за неплатено вонредно отсуство;

Решение за основување Завод на НРС за резерви;

Решение за финансирање на Управата за силиси и складови на НРС според начелата на доходот;

Решение за потврда на статутот на Вишата домаќинска школа во Гробље при Домжале;

Заклучок за прослава на 29 ноември во 1962 година;

Решение за разрешување односно именување претседател на Стручниот совет на Извршниот совет за станбена изградба;

Решение за разрешување односно именување претседател на Стручниот совет на Извршниот совет за урбанизам и комунални работи;

Решение за именување Републичка арбитражна комисија од членот 95 став 2 на Општиот закон за организацијата на здравствената служба;

Решение за именување членови на Советот на Радио-телевизија Љубљана;

Решение за именување членови на Советот на Геолошкиот завод;

Решение за разрешување на директорот на претпријатието „ДЕПО“ во Љубљана;

Решение за именување на директор на Заводот на НРС за резерви;

Наредба за височината на трошоците за производство на смес на храна за добиток;

Заклучок за надоместокот на патните трошоци и загубениот личен доход на членовите на Републичката заедница на социјалното осигурување.

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 46 од 26 ноември 1962 година објавува:

Одлука за финансирањето на Републичката стопанска комора и околските стопански комори во 1962 година;

Одлука за количините на вино и ракија што можат производителите да ги потрошат во своето домаќинство без плаќање данок на промет во 1962/63 производна година;

Одлука за основување Болница за белодробна туберкулоза на Државниот секретаријат за внатрешни работи на НР БиХ;

Одлука за измена на Одлуката за определување износот на основната помош и додатокот поради неспособност за стопанисување на жртвата на фашистичкиот терор и на членовите на неговата фамилија;

Одлука за овластување Секретаријатот за републички буџет и општа управа на Извршниот совет на НР БиХ да дава согласност на правилниците за платите во самостојните установи спрема кои правата на основувач ги врши Извршниот совет на НР БиХ;

Одлука за овластување Секретаријатот за републички буџет и општа управа на Извршниот совет на НР БиХ да дава согласност на неплатено отсуство подолго од еден месец;

Решение за укинување на Земјоделското училиште со практична обука во Гацко;

Решение за укинување на Индустриското училиште на Железарицата Илијаш во Илијаш;

Решение за укинување на Економското училиште во Гацко;

Решение за укинување на Текстилното училиште за висококвалификувани работници во Мостар;

Решение за измена на Решението за именување Комисија за национализација при Извршниот совет на НР БиХ;

Решение за измена во составот на Комисијата за верски прашања на НР БиХ.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Народна Република Македонија“ во бројот 36 од 13 ноември 1962 година објавува:

Резолуција за дополнување на Резолуцијата за утврдување престанокот на важноста на закони, одлуки и уредби со законска сила;

Одлука за обезбедување на средства за лични расходи на јавните службеници во републичките органи;

Одлука за дополнување на Одлуката за условите под кои ќе се даваат кредити од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд наменети за земјоделство;

Одлука за продолжување важењето на Одлуката за количините на вино и ракија што можат да се потрошат во домаќинството на производителот без плаќање на данок на промет за производната 1961/62 година;

Правилник за бројот на децата и младинците во паралелките односно групите на специјалните училишта.

Во бројот 37 од 21 ноември 1962 година објавува:

Одлука за образување Комисија за утврдување и проценка на штетата настаната од поплавите на територијата на Народна Република Македонија;

Наредба за воведување задолжително вакцинирање против заразните болести Црвен тифус, Паратифус А и Б и Тетанус (Тетра вакцина);

Наредба за задолжително спроведување на противепизоотски и ветеринарно-санитарни мерки во врска со поплавите во Народна Република Македонија;

Наредба за изменување на Наредбата за определување трошоци на прометот на големо и трошоците на производството (помеларина) за пченично, ржено и пченкарно брашно;

Наредба за определување установа на територијата на НР Македонија за издавање уверение за здравствена способност на лица што сакаат да работат со извори на јонизирачки зрачења и повремени лекарски прегледи на лица што работат со извори на јонизирачки зрачења.

Во бројот 38 од 1 декември 1962 година објавува:

Одлука за образување Републички одбор за собирање помош на настраданите семејства во елементарните непогоди во НР Македонија;

Решение за именување претседател и членови на Комисијата за бегалци од Егејска Македонија;

Решение за назначување директор на Геолошкиот завод во Скопје;

Решение за назначување главен инспектор на Инспекторатот за јавни патишта;

Упатство за полагање за здобивање со степени на стручно образование на работниците-возачи на моторни возила, што се оспособуваат на практична работа;

Исправка на Законот за органите на управата во Народна Република Македонија;

Исправка на Законот за изградба на инвестициони објекти.

Во бројот 39 од 8 декември 1962 година објавува:

Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за престанок со работа на Дирекцијата за патишта и техничките секции за патишта;

Одлука за условите и начинот под кои ќе се даваат кредити од Републичкиот инвестиционен фонд наменети за градежништвото;

Одлука за условите и начинот под кои ќе се даваат кредити за земјоделство од Републичкиот инвестиционен фонд наменети за унапредување развитокот на стопански неразвиените подрачја;

Одлука за условите и начинот под кои ќе се даваат кредити за угостителството и туризмот од Републичкиот инвестиционен фонд наменети за унапредување развитокот на стопански неразвиените подрачја;

Одлука за условите и начинот под кои ќе се даваат кредити за градежништвото од Републичкиот инвестиционен фонд наменети за унапредување развитокот на стопански неразвиените подрачја;

Одлука за условите и начинот под кои ќе се даваат кредити за стручното школство од Републичкиот општествен фонд наменети за унапредување развитокот на стопански неразвиените подрачја;

VI конкурс за давање инвестициони кредити од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд наменети за градежништвото во 1962 година;

VII конкурс за давање инвестициони кредити во градежништвото од средствата на фондот за унапредување развитокот на стопански неразвиените подрачја за 1962 година доделени на Републичкиот инвестиционен фонд.

СОДРЖИНА

	Страна
1. Задолжително толкување на членот 40 став 1 од Законот за национализација на наемните згради и на градежното земјиште — — — — —	1
2. Уредба за Југословенскиот завод за проучување школски и просветни прашања — — — — —	1
3. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за книжење на приходите на буџетите и фондовите што произлегуваат од населението — — — — —	3
4. Наредба за измени и дополненија на Наредбата за сметковниот план за книжење на приходите на буџетите и фондовите што произлегуваат од населението — — — — —	4
5. Наредба за утврдување за 1963 година на извозот на девизите за плаќање на стоките што се увезуваат врз основа на генерална дозвола — — — — —	4
6. Наредба за утврдување на стоките што се увезуваат врз основа на рестриктивна дозвола — — — — —	5
7. Наредба за определување на контингентите на стоки за извоз — — — — —	6
8. Наредба за утврдување на износот на девизите за плаќањата во врска со извозот и за други плаќања во странство — — — — —	7
9. Наредба за определување на стоките што можат да се извезуваат само врз основа на дозвола — — — — —	7
10. Упатство за составување на завршната сметка на резервниот фонд на политичко-територијалните единици за 1962 година — — — — —	8
11. Упатство за составување на завршните сметки на фондовите на политичко-територијалните единици и на општествените фондови за школство за 1962 година — — — — —	10
12. Упатство за составување и преглед на завршните сметки на фондовите за станбена изградба — — — — —	17
13. Дополнение на Листата на стоките за увоз врз основа на либерална дозвола — — — — —	20
14. Дополнение на Листата на стоките за чија вредност податоците се внесуваат во пријавата за извоз на стоки врз основа на претходна калкулација — — — — —	20
15. Решение за ставање вон сила на југословенските стандарди за производи од гума — — — — —	21
16. Решение за измена на Решението за југословенските стандарди од областа на конфекцијата на текстилна облека — — — — —	21
17. Потврда на Задолжителното толкување Исправка на Одлуката за измени и дополненија на Одлуката за спроведување на ревалоризацијата на основните средства и на средствата на земничката потрошувачка на стопанските организации — — — — —	21

Издава Новинска установа „Службен лист на ФНРЈ“, Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. факс 226.

— Директор и одговорен уредник Љубомир Гуриќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1. —

Печат на Белградскиот графички завод, Белград